



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ

1820

2

Plavbeni vesnik
Makedonija1986, Skopje
Jan 21

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 11 Јули 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

576.

Врз основа на член 315 од точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за кредитните односи со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година.

П бр. 597
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), во член 20 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во случај кога се применуваат одредбите на член 110 односно преземаат мерките од чл. 24 или 144 на Законот за девизното работење, банките овластени за работи со странство се должни на барање од организацијата на здружен труд да склучуваат банкарски кредитни линии и депозити од свое име, а за сметка на организацијата на здружен труд, заради извршување на нивните налози за плаќање под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. Со овој пропис Сојузниот извршен совет може да го утврди вкупниот обем на задолжувањето во странство во рамките на задолжувањето предвидено со проекцијата на платниот биланс на Југославија и може да го пропише распоредот врз овластените банки.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

По член 49 се додаваат нови чл. 49а, 49б и 49в, кои гласат:

„Член 49а

Организациите на здружен труд, банките овластени за работи со странство и други општествени правни лица – корисници на кредитите што ги одобриле меѓународни финансиски организации до 31 декември 1985 година, можат девизите од тие кредити да ги продаваат преку бан-

ките овластени за работи со странство на Народната банка на Југославија и по влегувањето во сила на овој закон, под истите услови што важеле до 31 декември 1985 година.

Член 49б

Кредитот што Меѓународната банка за обнова и развој го одобрила за структурно приспособување на стопанството се користи, до неговата отплата, на начинот и под условите предвидени со договорот за тој кредит, во согласност со Законот за Спогодбата за гаранција помеѓу СФРЈ и Меѓународната банка за обнова и развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/83 – Меѓународни договори).

Член 49в

Обврските по странските кредити што втасале за плаќање од 18 јануари 1983 до 31 декември 1985 година, според кои организациите на здружен труд и другите општествени правни лица извршиле обврска спрема банката овластена за работи со странство со уплата на девизи или на динарска противвредност на втасаниот ануитет, по курсот на денот на уплатата, ги рефинансираат банките овластени за работи со странство на кои им е положено покритие според новиот ануитетен план.

Банките овластени за работи со странство од став 1 на овој член можат обврските по странските кредити да ги пренесат врз Народната банка на Југославија со уплата на динарска противвредност до 30 септември 1986 година, по курсот на денот на уплатата.”

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

577.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за вршење стопански дејности во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година.

П бр. 598
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85) во член 58 се додава нов став 2, кој гласи:

„На банките односно на другите финансиски организации сходно се применуваат и одредбите на чл. 19, 23 и 26 од овој закон.”

Член 2

Во член 73 став 6 се менува и гласи:

„По жалба против решението од став 5 на овој член решава надлежниот орган на управата во чиј состав е инспекцискиот орган што го донел првостепеното решение.”

Член 3

Во член 88 став 1 по зборовите: „банките”, се додаваат зборовите: „другите финансиски организации”, а зборовите: „шест месеци” се заменуваат со зборовите: „една година”.

Во став 2, кој станува став 3, зборовите: „на став 1” се заменуваат со зборовите: „на ст. 1 и 2”.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 4

Во член 90 став 1 се менува и гласи:

„Заедничките стопански претставништва во странство престануваат да работат на 31 декември 1986 година.”

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

578.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година

П бр. 601
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД****Член 1**

Во Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/78 и 64/84) во член 8а ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Кредитот, односно заемот од став 1 на овој член што е користен за увоз на опрема и технологија, домашната организација на здружен труд и странското лице го отплатуваат од деловните средства што ги користат за вршење на заедничкото работење до износот на пресметаните трошоци на амортизацијата што се надоместуваат од вкупниот приход остварен со заедничкото работење.

Ако средствата од став 3 на овој член не се доволни, кредитот односно заемот се отплатува од другите деловни средства што се обезбедуваат за заедничко работење.”

Член 2

Во член 18б став 1 се менува и гласи:

„Чистиот доход од заедничкото работење со странско лице работниците во основната организација на здружен труд која располага со вложените средства го распоредуваат за лични доходи и за заедничка потрошувачка врз основа на самоуправниот општ акт со кој се распоредува чистиот доход на основната организација, кој не може да биде во спротивност со обврските преземени со договорот за вложување.”

Член 3

Во член 22 став 1 се менува и гласи:

„Загуба во заедничкото работење на домашна организација на здружен труд и странско лице се смета дека настанала, во смисла на овој закон, ако доходот остварен со заедничкото работење, по завршните сметки, во времето на важењето на договорот, не е доволен за извршување на обврските од заедничкото работење, утврдени во согласност со сојузниот закон со кој се уредува утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход и на доходот и утврдувањето и распоредувањето на приходот ако со овој закон не е уредено поинаку.”

Член 4

По член 34 се додава нов член 34а, кој гласи:

„Член 34а

Втасаните побарувања на странското лице од заедничкото работење (надомест за стопанисување со вложените средства) и повратот на вложените средства организацијата на здружен труд ги плаќа од делот на наплатениот извоз по основ на заедничкото работење со странското лице, а во согласност со договорот за вложување.

Плаќањата од став 1 на овој член не ги товарат правото на увоз и плаќањата во странство утврдени со сојузен закон.

Ако на единствениот девизен пазар не е усогласена понудата и побарувачката на девизи, плаќањата од став 1 на овој член се вршат на начинот и според редоследот како плаќањето по странските кредити, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење.”

Член 5

Во член 53 став 1 бројот: „50.000” се заменува со бројот: „250.000”, а бројот: „1.000.000” – со бројот: „10.000.000”.

Во став 2 бројот: „3.000” се заменува со бројот: „30.000”, а бројот: „30.000” – со бројот: „500.000”.

Член 6

Во член 54 став 1 бројот: „50.000” се заменува со бројот: „250.000”, а бројот: „1.000.000” – со бројот: „10.000.000”.

Во став 2 бројот: „3.000“ се заменува со бројот: „30.000“, а бројот: „30.000“ – со бројот: „500.000“.

Член 7

Во член 55 став 1 бројот: „30.000“ се заменува со бројот: „150.000“, а бројот: „300.000“ – со бројот: „3.000.000“.

Во став 2 бројот: „2.000“ се заменува со бројот: „15.000“, а бројот: „20.000“ – со бројот: „300.000“.

Член 8

Во член 56 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „100.000“, а бројот: „200.000“ – со бројот: „500.000“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

579.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година.

П бр. 602
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечкиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85) член 69 се менува и гласи:

„Под работи на снабдување, во смисла на овој закон, се подразбира снабдувањето на странски пловни објекти во домашни луки, пристаништа и марини, на странски пловни објекти во изградба или на поправка во домашни бродоградилшта; на странски воздухоплови на домашните аеродроми, на домашни пловни објекти и на домашни воздухоплови што сообраќаат на странски релации, со гориво, мазиво, резервни делови, индустриски и други стоки и снабдувањето на нивниот екипаж и патниците со индустриски и други стоки.

Под работи на снабдување, во смисла на овој закон, се подразбира и продажбата на странски стоки и стоки од домашно производство на странски физички лица и на југославенски граѓани на привремена работа во странство, како и продажбата на стоки на домашни и странски патници на граничните премини.

Снабдувањето според став 1 и продажбата на стоки според став 2 од овој член, можат да се вршат од слободните царински продавници, консигнационите складови и специјализираните складови на странски стоки и стоки од домашно производство, а снабдувањето на бродови и дру-

ги превозни средства во меѓународниот јавен поморски, речен и воздушен сообраќај и од царинските зони.

Работите од ст. 1 и 2 на овој член можат да ги вршат организациите на здружен труд што се запишани во судскиот регистар за вршење на тие работи во надворешно-трговскиот промет, врз основа на договор склучен во согласност со прописот на Сојузниот извршен совет од член 68 на овој закон.

Сојузниот извршен совет ги пропишува видот и количеството на стоките што можат да се продаваат во слободните царински продавници, во специјализираните складови на странски стоки и стоки од домашно производство, на пловните објекти и на воздухопловите, видот и количеството на стоки што организациите на здружен труд можат да ги продаваат од консигнациони складови на странски стоки, во смисла на член 94 од овој закон, како и начинот на продажба на тие стоки.”

Член 2

Во член 80 ст. 1 и 2 се бришат.

Член 3

По член 116 се додава нов член 116а, кој гласи:

„Член 116а

Заради зголемување на извозот на определени стоки и услуги, организациите на здружен труд можат, во рамките на Стопанската комора на Југославија, да утврдуваат извозни програми за заедничко долгорочно производство и извоз на определени стоки или услуги во определени земји, со кои меѓусебно се поврзуваат организациите на здружен труд и јакне единството на југословенскиот пазар, се остварува значително поголем извоз од увозот, се подобрува структурата на извозот, првенствено на извозот на знаење и технологија, со значително сопствено учество во финансирањето на таа програма и со заеднички ризик и заедничко учество во доходот остварен со тоа производство и извоз (во натамошниот текст: извозни програми).

Сојузниот извршен совет ги пропишува поблиските елементи што треба да ги содржат извозните програми.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија утврдува дали извозна програма ги исполнува со закон пропишаните услови и дали ги содржи поблиските елементи утврдени со прописот од став 2 на овој член.

Заради извршување на извозните програми од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот закон, може да утврди дополнителни контингенти, да ги зголеми општествено прифатените репродукциони потреби, да ослободи од плаќање царина или да пропише пониска царина за сировините и репродукциониот материјал што се увезуваат заради производство за извоз, да обезбеди приоритет во плаќањето на увозот потребен за реализација на извозните програми и да донесе други мерки за поттикнување на тој извоз.

Организациите на здружен труд што ги утврдиле извозни програми се должни најмалку еднаш годишно, до 31 јануари текуштата година за претходната година, да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија за извршувањето на извозните програми, кој за тоа го известува Сојузниот извршен совет.

Врз основа на извештаите за извршувањето на извозните програми од став 5 на овој член, сојузниот орган на управата од тој став ќе предложи зголемување односно намалување на поттикнувачките мерки за кои одлучува Сојузниот извршен совет врз основа на став 4 од овој член.”

Член 4

Во член 124 по став 1 се додаваат нови ст. 6 до 10, кои гласат:

„Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија може, по исклучок, на одделни организации на здружен труд, на нивно барање, да им утврди дополнителен контингент за увоз на сировини и репродукционен материјал заради производство за извоз односно да ја измени регионалната структура на извозот и увозот на стоки по основ на утврдените контингенти, ако

со тоа не се растројуваат планираните пропорции на платниот биланс на Југославија.

Суровините и репродукциониот материјал што се увезуваат по основ на контингентот утврден во смисла на став 6 од овој член не можат да се користат за производство на стоки што ќе се продаваат во Југославија. Сојузната управа за царини води посебна евиденција за извршувањето на преземените обврски за извоз од став 1 на овој член и за тоа тримесечно го известува сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

На организацијата на здружен труд која во рокот не ја изврши преземената обврска за извоз на стоки, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ќе донесе решение за намалување на правата на увоз по сите основи за вредноста на преземената а неизвршена обврска за извоз во текуштата и во наредните години. Тоа решение е должно да го изврши овластената банка кај која се водат правата на увоз на организацијата на здружен труд.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија може, по исклучок, да го продолжи рокот за извоз на стоки, во смисла на став 1 од овој член, поради виша сила или други непредвидливи околности поради кои извозот не е извршен во рокот, а кои не можат да ѝ се припишат во вина на организацијата на здружен труд.

Упатство за поднесување барање и документација за утврдување на контингентите и начинот на контрола на увозот и извозот на стоки според одредбите од овој член пропишува сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Член 5

По член 124 се додава нов член 124а, кој гласи:

„Член 124а

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за соодветна област на стопанството, може на одделни производствени организации на здружен труд да им го зголеми утврдениот контингент за извоз односно да го утврди контингентот за извоз, ако во определен период се оствари поголемо производство на стоки од потребите на домашниот пазар.“

Член 6

Во член 126 во став 1 по зборот: „политика“ се додаваат зборовите: „и најмалку 5%“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На организациите на здружен труд што во првото полугодие на текуштата година не ќе остварат извоз во височина на извозот остварен во првото полугодие на претходната година, зголемен за стапката на растежот на извозот предвидена со актите на текуштата економска политика, им се намалува контингентот за увоз во второто полугодие на текуштата година, сразмерно со неостварениот извоз. Овој контингент се користи за дополнителна распределба, во смисла на став 1 од овој член, на организациите на здружен труд што ќе остварат зголемен извоз над растежот на извозот предвиден со актите на текуштата економска политика.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

580.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за измени и дополненија на

Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година

П бр. 603
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85) во член 17 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„Државните органи од став 1 на овој член се должни да ги уплатат царината и другите увозни давачки пред предавањето на царинските стоки на купувачот или на друго лице на кое стоките му ги отстапиле.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Наплатата на царината и другите увозни давачки се врши по намиравањето на трошоците настанати во врска со стоките од став 2 на овој член (чување, продажба и сл.).“

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„(4) Средствата остварени со продажба на царинските стоки од став 2 на овој член, по уплатата на царината и другите увозни давачки, се распоредуваат согласно со одредбите на Законот за извршување на кривичните санкции и на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи.“

Член 2

Во член 18 став 2 точка 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 9, која гласи:

„9) стоките што извозно-увозно се царинат врз основа на член 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85) освен стоките што се увезуваат по облагородувањето.“

Член 3

Во член 19 став 1 точка 1 зборот: „слободната“ се брише.

Во точка 7 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 8, која гласи:

„8) за стоките што извозно-увозно се царинат по облагородувањето – со денот на поднесувањето на декларацијата за извозно-увозно царинење.“

Член 4

Во член 22 по ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:

„(9) Износот на царината за стоките што извозно-увозно се царинат (член 19 став 1 точка 8 од овој закон) се утврдува според прописите што важат на денот кога е поднесена декларацијата за извозно-увозно царинење.“

Член 5

Во член 27 став 2 се додава нова точка 1, која гласи:

„1) организациите на здружен труд – на готови производи, делови, репродукционен материјал, суровина и опрема што во земјата не се произведуваат, а кои се увезуваат исклучително за производство на предмети за вооружување и воена опрема врз основа на програмата за развој на капацитетите за производство на вооружување и воена опрема.“

Досегашните точ. 1 и 2 стануваат точ. 2 и 3.

Ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Правото на ослободување од плаќањето царина врз основа на став 1 и на став 2 точка 1 од овој член се остварува врз основа на потврдата што ја издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„(4) Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, утврдува кои предмети и опрема во смисла на став 2 точ. 2 и 3 од овој член можат да се увезуваат без плаќање царина.“

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„(6) Ослободен е од плаќањето царина Сојузниот секретаријат за надворешни работи на увозот на апарати, уреди и инструменти за одржување на врски со дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.“

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8.

Член 6

Во член 28 точка 3 став 1 зборовите: „во три последовни години“ се заменуваат со зборовите: „во период од четири години“, зборовите: „на мебел и на други предмети“ се бришат, зборовите: „врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи“ се бришат, а зборовите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „во рок од една година“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Лицата од став 1 на оваа точка кои по кој било основ биле на работа во странство непрекинато најмалку три години не плаќаат царина на предметите за своето домаќинство, освен на патнички моторни возила, до вкупната вредност што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет, ако тие предмети ги внесат или ги примат од странство во рок од една година од денот на враќањето од работа во странство.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи“ се бришат, а зборовите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „во рок од една година“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Лицата од став 1 на оваа точка кои по кој било основ биле на работа во странство непрекинато пет години не плаќаат царина на предмети за своето домаќинство, освен на патнички моторни возила, до вкупната вредност што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет, ако тие предмети ги внесат или ги примат од странство во рок од една година од денот на враќањето од работа во странство.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 5 зборовите: „на мебел и на други предмети“ се бришат, зборовите: „врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи“ се бришат, а зборовите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „во рок од една година“.

Во досегашниот став 4 кој станува став 6 зборовите: „ст. 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 5“.

Во досегашните ст. 5 и 6 кои стануваат ст. 7 и 8, зборовите: „од ст. 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 до 5“.

Досегашниот став 7 се брише.

Член 7

Во член 29 став 1 точка 1 зборовите: „врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи“ се бришат.

Во точка 2 по зборот: „културни“ се додаваат зборовите: „спортски, хуманитарни“.

Во точка 7 алинеја 5 по зборовите: „дотраен или уништен дел“ се додаваат зборовите: „на воздухоплов или на негов инвентар“.

Член 8

Во член 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Лицата од став 1 на овој член кои по кој било основ биле на работа во странство непрекинато најмалку

три години на плаќаат царина односно плаќаат царина по стапка од 10% на стопанскиот инвентар што ќе го внесат или што ќе го примат од странство заради вршење на дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, освен на моторните возила, ако стопанскиот инвентар го внесат или примат од странство во рок од една година од денот на враќањето од работа од странство.“

По ставот 2, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Лицата од став 1 на овој член кои по кој било основ биле на работа во странство непрекинато најмалку пет години не плаќаат царина односно плаќаат царина по стапка од 10% на стопанскиот инвентар што ќе го внесат или што ќе го примат од странство заради вршење дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, освен на моторните возила, ако стопанскиот инвентар го внесат или го примат од странство во рок од една година од денот на враќањето од работа од странство.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, по зборот: „Странство“ се додава зборот: „непрекинато“, а зборовите: „врз основа на усогласени ставови со надлежните републички и покраински органи“ се бришат.

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, првата реченица се менува и гласи:

„Лицата од ст. 1 до 5 на овој член можат да го користат правото на ослободување од плаќање царина на предмети на стопанскиот инвентар, освен на моторните возила, и кога здружуваат труд и средства со договорна организација на здружен труд заради основање на договорна организација на здружен труд.“

Во втората реченица зборовите: „ст. 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 5“.

Во досегашните ст. 5 до 8, кои стануваат ст. 7 до 10, зборовите: „ст. 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 5“.

По ставот 8, кој станува став 10, се додава нов став 11 кој гласи:

„(11) Државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои се враќаат од странство или по кој било основ се наоѓаат во странство можат да увезуваат без плаќање царина опрема, резервни делови и инвентар заради извршување на договорот склучен врз основа на сојузниот закон со кој се уредува прибавувањето на средства од граѓаните за проширување на материјалната основа на трудот на организациите на здружен труд.“

Член 9

Во член 33 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Сојузниот извршен совет може да ги определи стоките или групите стоки на кои при увозот не се плаќа давачка за царинско евидентирање.“

Член 10

Во член 38 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) По исклучок од одредбата на точка 9 став 1 од овој член, надоместите и трошоците не се засметуваат во царинската основица ако стоките се увезуваат со право на репродукција.“

Член 11

Во член 42 став 1 се брише.

Во досегашниот став 2, кој станува став 1, на крајот на реченицата се додаваат зборовите: „ако финансискиот аранжман е составен во писмена форма, под следните услови:“

1) ако каматата е одвоена од вистински платената цена или од цената што треба да се плати за стоките купени заради увоз во Југославија;

2) ако каматата е содржана во цената, а купувачот може да докаже дека платената цена или цената што треба да ја плати е приближна на фактички платената цена за истоветни или слични стоки купени без финансиски аранжман и дека каматната стапка е во рамките на стапките за такви трансакции во земјата во која е обезбеден кредитот.“

Член 12

Член 43 се менува и гласи:

„(1) Сите намалувања на цената договорени и остварени пред извршениот увоз не се засметуваат во царинската основица на стоките.

(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, каса сконтото кое не е остварено пред извршениот увоз не се засметува во царинската основица ако увозникот дополнително поднесе доказ дека при плаќањето го остварил.

(3) Трошоците за монтирањето кое се врше во Југославија не се засметуваат во царинската основица на машините, апаратите и уредите што се увезуваат.”

Член 13

Во член 49 став 1 првата реченица се менува и гласи:

„Критериумите за царинските контингенти ги утврдува Сојузниот извршен совет, во согласност со целите на економската политика утврдени во среднорочниот општествен план на Југославија.”

Член 14

Во член 50 став 2 по зборот: „увозникот” запирката се брише, а зборовите: „пред увозот на стоките или” се заменуваат со зборовите: „увезените стоки да ги употреби во производството за извоз и.”.

Член 15

Во член 55 став 2 зборовите: „чл. 82 и 83 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство” се заменуваат со зборовите: „член 82 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство”.

Член 16

Во член 91 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се враќаат во СФРЈ и странски државјани што доаѓаат во СФРЈ, заради постојано населување, со моторно возило со редовна странска регистрација се должни моторното возило да ѝ го пријават на најблиската царинарница според своето живеалиште, во рок од 15 дена од денот на враќањето односно на постојаното населување во СФРЈ. Царинарницата со ова возило постапува како со стоки што се увезуваат.”

Член 17

Член 95 се менува и гласи:

„Патнички моторни возила со приколка или без неа, друмски товарни моторни возила односно мотоцикл со приколка или без неа, со редовна странска регистрација, со кои на привремен престој во Југославија доаѓаат државјани на СФРЈ и странски државјани, за време на задржувањето во Југославија се наоѓаат под царински надзор.”

Член 18

Член 96 се брише.

Член 19

Член 97 се менува и гласи:

„Царинарницата може во оправдани случаи да одобри возило од член 95 на овој закон да се остави на чување кај царинарницата или под царински надзор кај правни или физички лица и по заминувањето на лицето кое со тоа возило влегло во Југославија односно по истекот на рокот утврден со прописот со кој се регулира привремениот увоз односно извоз од страна на физички лица.”

Член 20

Во член 105 став 1 зборот: „слободната” се брише.

Член 21

Во член 169 ст. 1, 2, 3 и 4 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 22

Во член 170 став 2 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 23

Во член 171 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 24

Во член 173 став 2 на обете места зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 25

Во член 177 став 3 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 26

Во член 178 став 2 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 27

Во член 179 став 1 зборовите: „лице овластено” се заменуваат со зборовите: „организација на здружен труд овластена”.

Во став 2 зборот: „Лицето” се заменува со зборовите: „Возарот односно организацијата на здружен труд”.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Ако предавање на стоки на царинарницата, сместување на стоки под царински надзор, испраќање или доставување на стоки на воздухопловно пристаниште до името на возарот врши друга организација на здружен труд, таа организација е одговорна за правилноста на преземените дејствија односно за неизвршувањето на дејствијата што требало да се извршат.”

Член 28

Во член 180 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) По исклучок од одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член, директорот на Сојузната управа за царини може да пропише преглед на другиот багаж на патникот да може да се изврши и на друго воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај.”

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 29

Во член 182 ст. 1, 2 и 3 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 30

Во член 183, по став 4, се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) По исклучок од одредбите на ст. 1, 2 и 4 од овој член, директорот на Сојузната управа за царини може да пропише преглед на другиот багаж на патникот да може да се изврши и на друго воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај.”

Член 31

Во член 185 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 32

Во член 186 став 2 на обете места зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 33

Во член 189 став 1 на обете места, зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 34

Во член 190 став 2 зборот: „капетанот” се заменува со зборот: „водачот”.

Член 35

Во член 202 став 1 зборовите: „Возарот е должен“ се заменуваат со зборовите: „Возарот или организацијата на здружен труд што тој ќе ја овласти е должна“.

Во став 2 на крајот на првата реченица се додаваат записка и зборовите: „односно на организацијата на здружен труд што тој ќе ја овласти“. Во втората реченица по зборот: „возарот“, се додаваат зборовите: „односно организацијата на здружен труд што тој ќе ја овласти.“

Член 36

Во член 206 став 1 точка 3 по зборовите: „консигнациони складови“, се додаваат зборовите: „специјализирани складови за странски стоки и стоки од домашно производство“, а зборот: „слободни“ се брише.

Член 37

Во член 210 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„(2) Во царински склад можат да се сместат увозни неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

(3) По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, Сојузната управа за царини може да одобри во царински склад да можат да се сместат и други стоки наменети за извоз.“

Досегашните ст. 2, 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5, 6 и 7.

Член 38

Во член 213 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Консигнационен склад може да се отвори во местото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина организациона единица. Во оправдани случаи, царинарницата може да одобри отворање на консигнационен склад и надвор од местото во кое е седиштето на царинарницата односно на нејзината организациона единица.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава нов став 5 кој гласи:

„(5) Постапката за отворање на консигнационен склад е итна.“

По досегашниот став 4, кој станува став 6, се додава нов став 7, кој гласи:

„(7) Вкупната вредност на стоките во консигнациониот склад нема да се менува ако е во прашање привремено зголемување на вредноста на стоките во консигнациониот склад, кое не трае подолго од 45 дена, поради поединечни испораки на стоки од поголема вредност.“

Досегашниот став 5 станува став 8.

Досегашниот став 6 се брише и се додаваат нови ст. 9 и 10, кои гласат:

„(9) Продажбата на стоки од консигнационен склад во слободни царински продавници, во специјализирани складови за странски стоки и за стоки од домашно производство, на бродови и воздухоплови во меѓународниот сообраќај може да се врши само со претходна пријава на царинарницата.

(10) Стоките што се сместени во консигнационен склад можат, со претходна пријава на царинарницата, да се пренесат во царински магазин, во царинско стовариште или во царински склад; да се упатат во друг консигнационен склад, во царинска зона, сервис, продажно место или специјализиран склад за странски стоки и за стоки од домашно производство; да се изложат на саем, изложба, излог односно на изложбен простор; да се изнесат заради прикажување односно демонстрирање; да се продадат заради снабдување на домашни и странски бродови и воздухоплови во меѓународниот сообраќај или за користење надвор од царинското подрачје на Југославија и да се вратат во странство.“

Член 39

Во член 215 на крајот се додава нова реченица, која гласи:

„Барањето за измена на вредноста се поднесува најдоцна во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот.“

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„(2) Решението за измена на вредноста на одделни видови стоки во консигнациониот склад на царинарницата го донесува по итна постапка.

(3) Ако странската фирма го променила називот, држателот на консигнационен склад е должен до царинарницата да поднесе барање за измена на називот на странската фирма во решението со кое е одобрено отворање на консигнациониот склад, во рок од 30 дена од денот на промената на називот.“

Член 40

Во член 218 по став 2 се додаваат нови ст. 3, 4 и 5, кои гласат:

„(3) За стоките што се уништени додека биле сместени во консигнациониот склад, држателот на консигнациониот склад не е должен да плати царина и други увозни давачки. Фактот дека стоките се уништени царинарницата го утврдува со решение.

(4) Држателот на консигнациониот склад може да издава од консигнациониот склад, без плаќање царина и други увозни давачки и без претходно одобрение од царинарницата, резервни делови за замена на неисправни или оштетени делови на машини, апарати, инструменти и други технички стоки набавени преку консигнациониот склад или увезени непосредно од странско лице што го застапува држателот на консигнационите складови, под услов да е во прашање замена на неисправни или оштетени делови во гарантниот рок.

(5) Заменетите делови мораат да се сместат во консигнациониот склад, или да се вратат во странство, или да ѝ се предадат на царинарницата без надомест, или да се уништат под царински надзор.“

Член 41

Во член 219 став 3 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а за деловите што се издадени од консигнациониот склад согласно со член 218 став 4 од овој закон, декларација поднесува држателот на консигнациониот склад, во рок од 90 дена од денот на издавање на деловите од консигнациониот склад.“

Член 42

По член 219 се додава нов член 219а, кој гласи:

„Член 219а

(1) Ако при преглед на консигнациониот склад се утврди кусок на стоки во консигнациониот склад, царинарницата ќе поведе постапка за наплатавање царина и други увозни давачки.

(2) Ако при преглед на консигнациониот склад се утврди вишок на стоки во консигнациониот склад, царинарницата ќе состави записник и ќе поведе постапка заради утврдување на кој начин дошло до вишокот на стоки во консигнациониот склад.

(3) На начинот пропишан во одредбите на ст. 1 и 2 овој член, царинарницата ќе постапи и ако држателот на консигнациониот склад самиот ќе пријави кусок односно вишок на стоки.

(4) Ако царинарницата во таа постапка утврди дека не постои царински прекршок, држателот на консигнациониот склад е должен за вишокот на стоки да поднесе увозна царинска декларација за сместување на стоките во консигнациониот склад, во рок од десет дена од денот на приемот на записникот на царинарницата.“

Член 43

Во член 220 се додаваат нови ст. 1 и 2, кои гласат:

„(1) Држателот на консигнациониот склад е должен да води евиденција за стоките сместени во консигнациониот склад. Евидентирањето на стоките мора да се изврши најдоцна во рок од пет работни дена од денот на сместувањето на стоките во консигнациониот склад.

(2) Држателот на консигнациониот склад е должен евиденцијата од став 1 на овој член да ја води во местото во кое се наоѓа консигнациониот склад, а ако евиденцијата се води по системот на електронска обработка на податоци, држателот на консигнациониот склад може да води евиденција надвор од местото во кое се наоѓа консигнаци-

ониот скалд, под услов за тоа да ја извести царинарницата."

Во досегашниот став 1, кој станува став 3, по зборовите: „за правилното водење на евиденцијата за стоките сместени во консигнациониот склад," се бришат.

Член 44

Во член 221 по став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, 4 и 5 кои гласат:

„(2) Ако држателот на консигнациониот склад го раскинал договорот за застапување и држење на консигнациониот склад со странската фирма, или ако држателот на консигнациониот склад од други причини не може да се занимава со застапување на странски фирми и со држење на консигнациониот склад, должен е да поднесе барање до царинарницата за затворање на консигнациониот склад. Барањето мора да се поднесе во рок од 30 дена од денот кога настапила причина за престанување на работата на консигнациониот склад.

(3) Врз основа на барањето, царинарницата донесува решение за затворање на консигнациониот склад.

(4) Ако се стекнале условите од став 2 на овој член, а држателот на консигнациониот склад не поднесе барање за затворање на консигнациониот склад, царинарницата ќе поведе постапка за затворање на консигнациониот склад по службена должност.

(5) Стоките што се наоѓаат во консигнациониот склад во часот на затворањето можат да се вратат во странство, да се опаринат за увоз, да се сместат под царински надзор или да ѝ се предадат на царинарницата на располагање."

Член 45

По член 221 се додава ново поглавје и нов член 221а, кои гласат:

„Специјализирани складови за странски стоки и за стоки од домашно производство.

Член 221а

(1) Во лукуите и пристаништата отворени за меѓународен сообраќај, во наутичко-туристичките центри и во марините во кои е организирана царинска контрола можат да се отвораат специјализирани складови за странски стоки и за стоки од домашно производство заради снабдувањето на странски и домашни пловни објекти и воздухоплови од член 325 на овој закон во тие луки, пристаништа, наутичко-туристички центри и марини.

(2) Врз постапката за отворање на складовите од став 1 на овој член согласно се применуваат одредбите на член 213 од овој закон за постапката за отворање на консигнационен склад.

(3) За стоките сместени во специјализиран склад за странски стоки и за стоки од домашно производство, како и за правилното водење на евиденцијата за тие стоки одговара држателот на специјализираниот склад за странски стоки и за стоки од домашно производство."

Член 46

Во член 222 во ставот 1 последната реченица се менува и гласи: „Во хотелите од „А" и „Л" категорија, туристичките населби, марините, наутичките центри, мотелите на магистрални патишта и во бордовите за превоз на странски туристи со повеќе од 250 места, во кои е организирана царинска контрола можат да се отвораат слободни царински продавници за продажба на стоки на странски физички лица и на државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се наоѓаат на привремена работа во странство."

По став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, и 4, кои гласат:

„(2) За отворање на слободна царинска продавница потребно е одобрение од надлежната царинарница.

(3) Држателот на слободна царинска продавница од став 1 на овој член е должен да води евиденција за стоките сместени во продавницата и е одговорен за тие стоки, како и за придржувањето кон условите под кои е одобрено отворањето на продавница.

(4) Царинскиот надзор над стоките што се продаваат во слободните царински продавници се состои од конто-

рола на стоките (вид, количество и вредност), евиденција за стоките што ја води држателот на слободната царинска продавница, како и од споредување на состојбата на стоките со податоците од евиденцијата за сместувањето и продажбата на тие стоки."

Досегашниот став 2 станува став 5.

Досегашниот став 3 се брише.

Член 47

Членот 223 се менува и гласи:

„(1) Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење од претседателот на Сојузниот комитет за туризам, ги определува туристичките населби, наутичките центри, марините и мотелите на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници за продажба на стоки на странски физички лица и на државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се наоѓаат на привремена работа во странство."

(2) Поблиски прописи за постапката за отворање на слободни царински продавници и за царинскиот надзор над стоките што се продаваат во слободните царински продавници донесува сојузниот секретар за финансии.

(3) Поблиски прописи за постапката за отворање на царински магазини, царински стоваришта, железничко-царински магазини, царински складови, царински сместувалишта, специјализирани складови за странски стоки и стоки од домашно производство и консигнациони складови, за начинот на спроведување на мерките на царински надзор над стоките сместени во тие магазини, стоваришта, складови и сместувалишта, на меѓународните саеми и изложби и во други простории и простори, за начинот на водење евиденција за тие стоки, за посебната постапка за царинење на стоките сместени во консигнационите складови, како и за спроведување на одредбата на член 213 став 10 од овој закон, донесува директорот на Сојузната управа за царини."

Член 48

Во член 226 став 4 зборовите: „Сојузната управа за царини" се заменуваат со зборот: „царинарницата".

Член 49

Во член 249 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Ако привремено увезени стоки се отуѓат, не се вратат во странство, му се дадат на друг на употреба или се употребат за други цели, а не за целите заради кои привремено се увезени, надлежниот царински орган ќе поведе постапка за царинење по службена должност."

Член 50

Во член 261 став 1 по зборовите: „земање проспекти" се додаваат записка и зборовите: „од друга техничка документација потребна за утврдување на својствата на стоките."

Во став 2 по зборовите: „мостри од стоки" се додаваат записка и зборовите: „проспекти и друга техничка документација потребна за утврдување на својствата на стоките и сл."

Член 51

Во член 269 зборовите: „до 0,5 промили" се заменуваат со зборовите: „што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет".

Член 52

Во член 270 став 1 точка 2 на крајот точката се заменува со точка и записка и се додава нова точка 3, која гласи:

„(3) Решението од точ. 1 и 2 на овој став за стоките продадени од консигнационен склад царинарницата го донесува на името на купувачот на стоките."

Член 53

Во член 271 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Решението од став 1 на овој член за стоките продадени од консигнационен склад царинарницата го донесува на името на купувачот на стоките."

Член 54

Во член 279 став 1 точка 5 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 6, која гласи:

„(6) Ако странски излагач од земја во развој не ги продаде предметите од својата домашна ракотворба и занаетчиство што биле увезени и оцаринети заради продажба на меѓународен саем.“

Член 55

Во член 280 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Ако стоките се враќаат според член 279 став 1 точка 6 од овој закон, може, во рок од шест месеци од денот на враќањето на стоките во странство, да се поднесе барање за враќање на платената царина и на другите увозни давачки од царинарницата што извршила царинење на увозените стоки вратени во странство.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 56

Во член 306 став 3 зборовите: „Во случаите од член 305 став 1 точ. 1, 2, 4 и 7 од овај закон“ се заменуваат со зборовите: „Во случаите од член 53 став 2 точ. 1, 2, 5 и 8 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство“.

Член 57

Во член 313 став 1 последната реченица се брише. По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Ако сопственикот на стоките је изменил диспозицијата и привремено увезените односно привремено извезените стоки и ги дал на друга организација на здружен труд односно на странска фирма заради облагородување (преработка, доработка и обработка), поправка или вградување односно заради размножување на растенија и животни, организацијата на здружен труд што извршила привремен увоз односно привремен извоз на стоките е должна на царинарницата да ѝ поднесе барање за измена на податоците во декларацијата и во решението за привремен увоз односно привремен извоз на стоките.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Досегашните ст. 4 и 5 се бришат.

Член 58

Член 318 се брише.

Член 59

Член 319 се брише.

Член 60

Во член 320 ставот 1 се брише.

Во став 2, кој станува став 1, зборовите: „член 305 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „член 53 став 2 точ. 1 до 3 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство“.

Член 61

Членот 321 се менува и гласи:

„(1) Ако стоките привремено се увезуваат врз основа на член 53 став 2 точ. 1 до 3 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, освен стоките што привремено се увезуваат заради поправка, кон декларацијата се поднесува договорот склучен помеѓу домашната организација на здружен труд и странското лице, како и барање за привремен увоз на стоки, кое ги содржи следните податоци:

1) назив, количество и вредност на стоките што привремено се увезуваат;

2) назив, количество и вредност на стоките што ќе се извезат;

3) норматив за потрошокот на материјал, калото, растурот, ломот, отпадоците и нуз производите што се јавуваат во процесот на производството на стоките и изјава што ќе се стори со ломот, отпадоците и нуз производите;

4) назив на организацијата на здружен труд која ќе произведува стоки од привремено увезениот материјал;

5) назив, количество и вредност на домашните стоки што ќе бидат употребени во производството.

(2) Одредбите од став 1 на овој член согласно се применуваат на привремениот извоз на стоки врз основа на член 53 став 2 точ. 1 до 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, освен на привремениот извоз на стоки заради поправка.“

Член 62

Во член 322 став 3, зборовите: „чл. 318 до“ се заменуваат со зборот: „член“, а зборовите: „за преработка, доработка или обработка на стоките“ - со зборовите: „со странското лице“.

Член 63

Во член 323 став 1 по зборовите: „на царината“, се додаваат зборовите: „односно ако стоките по облагородувањето извозно-увозно се царинат“.

Член 64

Во член 324 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Ако привремено увезените односно привремено извезените стоки, без вина на увозникот односно на извозникот, бидат уништени или во таа мера општетени што да не можат да се употребат за целите поради кои се привремено увезени односно привремено извезени, царинарницата на барање од увозникот односно од извозникот ќе донесе решение за ослободување од обврската за враќање на стоките во странство односно од странство и звраќање на положеното обезбедување.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Увозникот односно извозникот е должен кон барањето од став 1 на овој член да поднесе доказ дека стоките се уништени односно општетени без негова вина, а ако е во прашање оштетување - и доказ дека странскиот испраќач односно сопственикот се одрекол од општените стоки.“

Член 65

Член 325 се менува и гласи:

„(1) Странски бродови, странски јахти и чамци наменети за спорт или рекреација што имаат одобрение за пловидба во крајбрежното море, односно по реките и езерата, а се наоѓаат во домашни луки пристаништа; странски пловни објекти на поправка во домашни бродоградилништа, странски воздухоплови на домашни аеродорми и домашни бродови и воздухоплови што сообраќаат на странски релации, можат, под царински надзор, да се снабдуваат со животни намерници и со други потребни производи за време на задржувањето во Југославија.

(2) Одредбите на став 1 од овој член се однесуваат и на бродовите изградени во домашни бродоградилништа за потребите на странски нарачувач при испловување од бродоградилништето, луката односно пристаништето или царинското подрачје на Југославија.“

Член 66

Во член 326 зборовите: „на бродови односно на воздухоплови“, се заменуваат со зборовите: „на превозни средства“.

Член 67

Во член 328 по зборовите: „Поблиски прописи за“ се додаваат зборовите: „видот, вредноста и количеството на стоките од член 325“.

Член 68

Во член 397 став 2 зборовите: „како и на Црвениот крст на Југославија“ се заменуваат со зборовите: „на Црвениот крст на Југославија, како и на Сојузниот комитет за наука и технологија, ако се во прашање предмети од историска, археолошка, етнографска, културно, уметничка и научна вредност“.

Член 69

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

581.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА И ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВ НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за покривање на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година и до 31 декември 1985 година по основ на промената на курсот на динарот и по основ на текушното девизно работење на банките, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покрајините од 10 јули 1986 година.

П бр. 604
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА И ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВ НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ

Член 1

Во Законот за покривање на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година и до 31 декември 1985 година по основ на промената на курсот на динарот и по основ на текушното девизно работење на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84 и 75/85), по член 2 се додава нов член 2а кој гласи:

„Член 2а

Почнувајќи од завршната сметка за 1986 година, негативното салдо на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1985 година банките го намираваат до височина на остварениот приход од работењето на банките, по намиравањето на трошоците на работењето од член 114 на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем и издвојувањето на средства за работната заедница и по извршеното задолжително издвојување во резервниот фонд и во фондот на солидарната одговорност на начинот и според динамиката утврдена со одредбите на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем.”

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

582

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основ на каматите на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството користени во второто полугодие на 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покрајините од 10 јули 1986 година.

П бр. 605
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати (во натамошниот текст: регрес) на кредитите за производство, залихи и резерви на основни земјоделски и прехранбени производи, и тоа: пченица, пченка, шеќера репка и шеќер, оризова арпа и ориз, маслодајни растенија (вклучувајќи и соја), сурово масло и тутун; за организирано гоеење на добиток (говеда, свињи, овци и живина); за производство на млеко и производство и залихи на минерални ѓубрива (во натамошниот текст: селективна програма во земјоделството) и се утврдува начинот на користење на тие средства.

Правото на регрес се остварува на кредитите за намените од став 1 на овој член користени во текот на второто полугодие од 1986 година.

Член 2

Височината на регресот се утврдува во износ од 10% од височината на каматната стапка на пласманите од примарната емисија.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, височината на регресот за производство на млеко, гоеење на добиток (говеда, свињи и овци) и за стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи се утврдува во износ од 20% од височината на каматната стапка на пласманите од примарната емисија.

Височината на регресот утврдена во согласност со ст. 1 и 2 од овој член се пресметува на вкупниот кредит на организацијата на здружен труд за селективна програма во земјоделството.

Член 3

Организациите на здружен труд корисници на кредити за производство на производите од член 1 став 1 на овој закон, во рамките на селективната програма во земјоделството, остваруваат право на регрес во моментот на испораката на тие производи организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и доработка на тие производи.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и доработка на производите од член 1 став 1 на овој закон и организациите на здружен труд што се занимаваат со гоње на добиток и со производство на млеко го остваруваат правото на регрес со денот на испораката на своите производи.

Организациите на здружен труд што држат залихи на производите од член 1 став 1 на овој закон само за репродукциони потреби и организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи остваруваат право на регрес на кредитите за залихи и на кредитите за прехранбени производи добиени со преработка на основни земјоделски производи, врз основа на користењето на кредити за тие намени.

Организациите на здружен труд што држат стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи и организациите за стоковни резерви на општествено-политичките заедници остваруваат право на регрес врз основа на користењето на кредити за тие намени.

Член 4

Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат републиките и автономните покраини, во вкупен износ од 28.000.000.000 динари.

Учеството на републиките и на автономните покраини во обезбедувањето на потребните средства за регрес се утврдува сразмерно со учеството на одделната република и автономна покраина во вкупниот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија во 1985 година, и тоа:

	Динари
СР Босна и Херцеговина	3.791.200.000
СР Македонија	1.638.000.000
СР Словенија	4.300.800.000
СР Србија, надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини	6.613.600.000
САП Војводина	3.281.600.000
САП Косово	663.600.000
СР Хрватска	7.134.400.000
СР Црна Гора	576.800.000

Член 5

Средствата за регрес од член 4 на овој закон републиките и автономните покраини ќе ги уплатат во шест еднакви рати што втасуваат на 30 во месецот. Првата рата втасува на 30 јули 1986 година, а последната на 30 декември 1986 година.

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството кај Службата на општественото книговодство, под назив: Средства за регрес на дел од трошоците по основ на каматите на кредитите за селективна програма во земјоделството.

Ако републиката односно автономната покраина не го уплати утврдениот износ за регрес во рокот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, ќе го пренесе, во рок од пет дена од денот на приемот на налогот, износот на неуплатените средства од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на сметката од став 2 на овој член.

Член 6

Организациите од член 3 на овој закон корисници на кредити, барање за регрес, со пресметка и со потребната документација, поднесуваат до Службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, донесува поблиски упатства за потребната документација за остварување на правото на регрес.

Службата на општественото книговодство, кога ќе утврди дека врз основа на поднесеното барање на корисникот на кредитот се исполнети сите услови за остварување регрес, ќе го исплати регресот врз товар на сметката од член 5 став 2 на овој закон.

Член 7

Со парична казна од 50.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице ако го оствари регресот врз товар на средствата за регрес на кој немало право според овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 10.000 до 200.000 динари.

Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

583.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПРИДОНЕС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА КОН СВЕТСКАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНА (WFP) ЗА 1985 И 1986 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за придонес на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кон Светската програма за храна (WFP) за 1985 и 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година.

П бр. 609
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПРИДОНЕС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА КОН СВЕТСКАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНА (WFP) ЗА 1985 И 1986 ГОДИНА

Член 1

За придонес на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кон Светската програма за храна (WFP) за 1985 и 1986 година се обезбедуваат средства во вкупен износ од 142.846.200 динари како противвредност на 540.000 САД доголари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат за купување на земјоделски односно прехранбени производи

на домашниот пазар по светски цени и за плаќање на трошоците за превоз на тие производи.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1987 година - 71.423.100 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1988 година - 71.423.100 динари.

Член 4

Ако во текот на примената на овој закон се промени курсот на динарот, конечниот износ на средствата од член 1 на овој закон ќе се утврди по курсот кој важи во времето на плаќањето на земјоделските односно прехранбените производи што ѝ се испорачуваат на Светската програма за храна, односно во времето на плаќањето трошоци за превоз на тие производи.

Член 5

Ако домашната цена на земјоделските односно прехранбените производи е поголема од светските цени на тие производи, односно ако се зголемат трошоците за превоз на тие производи, средствата за покривање на разликата во цената ќе се обезбедат од средствата на текушната буџетска резерва на буџетот на федерацијата.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

584.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА „СПОМЕНИКОТ НА ПОБЕДАТА“

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на изградбата на „Споменикот на победата“ што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година

П бр. 611
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА „СПОМЕНИКОТ НА ПОБЕДАТА“

Член 1

Законот за обезбедување на средства за финансирање на изградбата на „Споменикот на победата“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

585.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 75/85) во точка 2 став 1 се менува и гласи:

„Заради остварување на целите и задачите од точка 1 на оваа одлука, со мерките на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди паричната маса да може да се зголеми до 60%, а вкупните динарски пласмани на банките до 52% во однос на нивната состојба на 31 декември 1985 година.“

Во став 3 по зборовите: „паричната маса“ се бришат запирката и зборовите: „нето домашната актива“.

2. Во точка 3 став 1 одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) во деловната политика на банките да имаат приоритет пласманите на банките за финансирање на текушната репродукција, а пред се: за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми за производство и извоз, за извоз на клириншкото подрачје што се остварува според меѓудржавните аранжмани, за извоз во рамките на долгорочната производствена кооперација, за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, за производство, залихи и резерви на основните земјоделски и прехранбени производи и за производство и залихи на вештачки гудрива, така што да се обезбеди кредитирањето во согласност со фактичките потреби врз основа на расположбата документација која е основа за тоа кредитирање, за производството на енергија, на енергетски сировини, на други сировини и репродукциони материјали со кои се супституира увозот и за продажбата односно за купувањето на домашна опрема, бодови и шински возила.“

3. Во точка 4 став 1 зборовите: „нето домашната актива и“ се бришат.

Став 3 се брише.

4. Во точка 6 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: „Примарната емисија за залихи на основните земјоделски и прехранбени производи од оваа точка можат да ја користат производителските организации на здружен труд најмногу до 60 дена, со тоа што кредитирањето на залихите по тој рок ќе се врши кај производителот само за репродукциони потреби, кај прометните организации што се занимаваат со прометот на тие производи и кај стоконите резерви (општинските, републичките односно покраинските и сојузните стоконни резерви) во височина на залихите преземени од производителите на тие производи. По исклучок, производителските организации на здружен труд можат да користат кредити и подолго од 60 дена за делот од залихите што не го презеле прометните организации и организациите за стоконни резерви.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

5. Точка 10 се менува и гласи:

„10) Во согласност со политиката на реалните каматните стапки утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и Резолуцијата за 1986 година, есконтната стапка на Народната банка на Ју-

гославија ќе се усогласува со остварената и очекуваната стапка на инфлацијата.

Есконтната стапка на Народната банка на Југославија во смисла на став 1 од оваа точка, ќе се усогласува со стапката на инфлацијата врз основа на движењето на цените на производителите на индустриски производи остварени во изминатите три месеци и очекувани во наредните четири месеци, така што есконтната стапка ќе биде поголема за еден процентен поен до така утврдената стапка на инфлацијата.

Каматните стапки на банките на динарските депозити на граѓаните и на стопанството ненаменски орочени на 12 месеци ќе се усогласуваат на нивото на есконтната стапка на Народната банка на Југославија. Каматните стапки на динарските депозити на граѓаните и на стопанството ненаменски орочени на пократко или на подолго од 12 месеци поблиску ќе се утврдуваат со самоуправни спогодба на банките.

На девизните депозити на граѓаните и на девизните штедни влогови банките ќе плаќаат камата според каматните стапки во земјата на домицилната валута, зголемени за соодветна стимулација.

Заради усогласување на каматните стапки, во смисла на оваа точка, банките ќе покренат постапка за склучување на самоуправни спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

Усогласувањето на каматните стапки, во смисла на оваа точка, ќе се врши тримесечно.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 41
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с.р.

586

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 42 од Законот за обезбедување средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и со член 8 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛАТИЛЕ ЗА 1985 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Основица за валоризација на средствата за 1985 година претставуваат средствата што републиките и авто-

номните покраини ги уплатиле за 1985 година до 15 јануари 1986 година и средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1984 година по 15 јануари 1985 година, сведени на основицата за валоризација според Одлуката за утврдување на средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа:

Средства без обврска за враќање	Динари
– СР Босна и Херцеговина	547,588.200
– СР Македонија	233,583.749
– СР Словенија	600,124.338
– СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	981,617.519
– САП Војводина	470,804.615
– САП Косово	76,230.556
– СР Хрватска	1.025,262.925
– СР Црна Гора	83,653.695

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валоризираат според следната структура:

1) износот од 3.510,479.099 динари односно 87,35% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1985 година ќе се валоризира по основа на зголемувањето на цените на градењето, со примена на индекс од 822,9 за цената на градењето во 1985 година во однос на 1979 година;

2) износот од 508,386.498 динари односно 12,65% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1985 година ќе се валоризира по основа на зголемувањето на цените на инвестиционата опрема, со примена на индекс од 853,4 за зголемувањето на цените на инвестиционата опрема во 1985 година во однос на 1979 година.

3. Средствата за валоризација, за 1985 година утврдени со примена на индексот на цените, согласно со точка 2 од оваа одлука изнесуваат 29.207,437.283 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини, без обврска за враќање, и тоа:

	Динари
СР Босна и Херцеговина	3.979,642.419
– СР Македонија	1.697,589.166
– СР Словенија	4.361,453.137
– СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	7.133,986.303
– САП Војводина	3.421,611.381
– САП Косово	554,011.855
– СР Хрватска	7.451,182.892
– СР Црна Гора	607,960.130

4. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 20
10 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с.р.

587.

Динари

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 1 и член 2 став 2 точка 2 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист СФРЈ”, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Средствата утврдени со член 4 на Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, за 1986 година се намалуваат за 17,218.075 динари по основа на ефектите на ослободувањето од плаќање царина и други увозни давачки за опремата и репродукциониот материјал што се увезени во периодот од 28 ноември 1984 до 26 декември 1985 година за потребите за обнова и изградба на настраданото подрачје.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 737
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

588.

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 1 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Обврските на републиките и на автономните покраини за 1986 година, утврдени во член 4 на Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, во износ од 1.341,250.525 динари, се распоредуваат на републиките и автономните покраини во следните износи:

– СР Босна и Херцеговина	181,606.404
– СР Македонија	78,463.624
– СР Словенија	206,017.309
– СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	316,805.264
– САП Војводина	157,195.499
– САП Косово	31,653.701
– СР Хрватска	341,752.672
– СР Црна Гора	27,764.052

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 736
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

589.

Врз основа на член 124 став 1 и на член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И УРЕДУВАЊЕ НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕТО „СРЕМСКИ ФРОНТ”.

1. Се прифаќа Општествениот договор за обезбедување средства за изградба и уредување на спомен-обележјето „Сремски фронт”.

2. Се овластува претседателот на Соборот на републиките и покраините од името на Собранието на СФРЈ да го потпише овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 705
10 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

590.

Врз основа на член 36 ст. 2 и 3 од Законот за оданочување на производите и услугите во прометот („Службен лист на СФРЈ” бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ

1. Странски физички лица (во натамошниот текст: купувачи) можат определени производи утврдени со оваа

одлука со динарски чек на Народната банка на Југославија и со други безготовински инструменти за плаќање (еурочек и сл.), издадени од странски емитенти, под условите вредноста на купените стоки со данокот да не биде пониска од 10.000 динари.

2. На начинот од точка 1. од оваа одлука можат да се продаваат следните производи и тоа:

- сите производи од тар. број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, освен градежен материјал;
- производите од небрусено или брусено кроистално (оловно) стакло од тар. број 10 на Тарифата на основниот данок на промет;
- производите од тар. број 11 на Тарифата на основниот данок на промет, освен производите од точ. 1, 3 и 19 од тој тар. број;
- производите од точка 1 алинеи 1 и 2 од тар. број 12 на Тарифата на основниот данок на промет.

3. На продажбата на производите утврдена со оваа одлука што се врши на начинот од точка 1 на оваа одлука не се плаќа, согласно на член 36 ст. 2 и 3 од Законот за оданочување на производите и услугите во прометот, данок на промет на производи (основен и посебен) под услов стоките да се извезат или изнесат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

4. Продавачите на производите што производите ги продаваат на начинот од точка 1 на оваа одлука (во натамошниот текст: продавачите) се должни за продадени производи да водат посебна евиденција.

При продажбата на производите во смисла на оваа одлука продавачот задолжително испоставува фактура во која ја искажува вкупна продажна цена на производите, износот на данокот на промет (основен и посебен), како и продажната цена на производите намалена за износот на данок на промет.

Продавачот наплатениот износ на данокот на промет го уплатува на редовната сметка на данок на промет кај Службата на општественото книговодство во седиштето на продавачот.

Продавачите што производите ги продаваат на начинот од точка 1 од оваа одлука ја наплатуваат од купувачите полната фактурна вредност на производите.

Купувачот стоките му ги дава на увид и фактурата на заверка на царинскиот орган кој по спроведените царински формалности фактурата ја заверува со печат и датум на преминувањето на границата.

Купувачот има право на поврат на платениот данок на промет во динари ако во рок од една година од денот на преминувањето на границата му достави заверена фактура на продавачот од кого го купил производот.

Продавачот ја доставува фактурата со барањето за поврат на данок на промет (основен и посебен) до Службата на општественото книговодство во седиштето на продавачот.

Износот на средствата од точка 4 став 7 од оваа одлука продавачот му го исплатува на купувачот на име поврат на платен данок на промет, согласно со член 36, ст. 2 и 3 од Законот за оданочување на производите и услугите во прометот.

5. Поблиски прописи за видовите на производите од точка 1 на оваа одлука и за начинот на водење на посебната евиденција од точка 4 на оваа одлука, за начинот на поврат на платениот данок на промет, како и за документацијата потребна за водење на таа евиденција донесува сојузниот секретар за финансии во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 294
10 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

591.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), а врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО ТРАЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ РЕПУБЛИКИ ОДНОСНО АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Се смета дека основна организација на здружен труд, во смисла на оваа одлука, трајно врши стопанска дејност на триториите на две или повеќе републики односно на две автономни покраини, ако нејзините деловни единици вршат некоја дејност од точка 1 на Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77 и 18/80) и ако делот од доходот на основната организација на здружен труд што деловните единици го стекнуваат по принципот на чисти дејности се засметува во општествениот производ на републиката односно автономната покраина на чија територија деловните единици ја вршат таа дејност.

2. Под деловни единици, во смисла на оваа одлука, се подразбираат производствените единици, продавниците, стовариштата, градилиштата, откупните станици, претставништвата, филијалите, сервисите и други организациони единици што не се организирани како основни организации на здружен труд, а се регистрирани како деловни единици за вршење на стопанска дејност.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 292
12 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

592.

Врз основа на член 4 став 3 во врска со член 42 став 1 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85) Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Договорот донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Во Одлуката за утврдување на акумулацијата и на просечно користените средства на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/86) по точка 4 се додаваат две нови точки кои гласат:

„4а. Стапката на акумулативноста во подгрупата на дејности на стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија според Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85 и 28/86) ја утврдува Службата на општественото книговодство на Југославија врз основа на податоците од последните периодични пресметки и завршни сметки што организациите на здружен труд и ги доставиле на Службата на општественото книговодство, во рок од 60 дена од денот на истеокот на рокот пропишан за доставување на периодична

пресметка односно завршна сметка, и ја објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

46. По исклучок од одредбите на точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука, при утврдувањето на акумулацијата и на просечно користените деловни средства по периодичните пресметки во 1986 година и по завршната сметка за 1986 година, организацијата на здружен труд:

1) во структурата на акумулацијата организациите на здружен труд ќе ги вклучуваат сите вредности со билансните позиции на наведените во точ. 2 и 3 на оваа одлука, како и сите камати на кредитите за обртни средства и каматите на кредитите за основни средства, независно од тоа дали тие камати се однесуваат на основни средства во употреба, вон употреба или на основни средства во подготовка, освен амортизацијата над стапката пропишана со републичкиот односно покраинскиот закон.

2) Просечно користените средства ќе ги утврдат според чл. 14 и 15 на Правилникот за содржината на одделните позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, начинот на доставување на периодичната пресметка и завршната сметка и податоците и документацијата што се доставуваат со периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85).

3) Ако во републиката односно во автономната покраина со општествениот договор за стекнување и распоредување на доходот односно со актот врз основа на тој општествен договор е на поинаков начин дефинирана акумулацијата и просечно користените средства, се применува решението од тој општествен договор.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

0306 бр. 1596/1
30 јуни 1986 година
Белград

За претседателот
на Координациониот одбор
Душан Богданов, с.р.

593.

Врз основа на член 91а од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/78 и 24/86) Сојузот на организациите на композиторите на Југославија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

Член 1

За јавно изведување и соопштување во јавноста (во натамошниот текст: изведување) на музичките дела што ги штити Сојузот на организациите на композиторите на Југославија, освен нивното пренесување и емитување преку установите на радио-дифузијата, се плаќа надомест по Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста (во натамошниот текст: Тарифата) која е составен дел на овој правилник.

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Сојузот на организациите на композиторите на Југославија преку организациите на авторите, како и организациите на здружен труд за заштита на авторските права во смисла на член 91 од Законот за авторското право.

Член 2

Надомест не се плаќа за изведување на музички дела:

1) заради настава и во вид на настава – ако се не вршат наплатувања на влезници или други форми на наплатување;

2) на школските свечености – ако пристапот е бесплатен;

3) на приредбите чиј целокупен приход од продадени влезници или од доброволните прилози се дава во корист на настраданите од елементарни непогоди (земјотре-

си, поплави, пожари и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно;

4) на приредбите организирани на работилиштата на младинските работни акции – ако пристапот е бесплатен и ако изведувачите настапуваат бесплатно;

5) на концертите и приредбите што се организираат за хумани цели (помош на Црвениот крст, на децата на паднатите борци, на организациите на слепите, глумоните и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно.

Приредувачите на музички манифестации во хуманитарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање на надомест само на оној дел од приходот што реално се уплатува во хумани цели, а на останатиот дел од приходот надомест се наплатува во предвидениот износ.

Член 3

Под музички дела, во смисла на овој правилник, се подразбираат несценски музички дела, со зборови или без зборови, и одломки од сценски музички дела (опери, оперети и др.) што не претставуваат драмска целина.

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосредно.

Под механичка музика, во смисла на овој правилник, се подразбира музика што се изведува со помош на инструменти за механичка репродукција (грамофон, музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или која ѝ се соопштува на јавноста по пат на радиоапарати, телевизори, видеорекордери, звучници и сл.

Член 4

Бруто-приходот, во смисла од овој правилник, го сочинува вкупната наплата остварена со продажба на влезниците или другите форми на наплатување, без одбивање на данокот, придонесите, средствата на Црвениот крст, резервациите, покачените цени на јадењата и пијалаци, со задолжителна или незадолжителна консумација, без оглед дали вечерната цена се зголемува или дневната се намалува, сервисот, музичкиот динар, туристичкиот динар, томболата, лутријата и сл.

Основица за пресметување на надоместот што се наплатува за концерти од тарифниот број 1, покрај приходите остварени со продажба на влезниците, претставуваат и приходите од самоуправните интересовни заедници за партиципации, покровителства, реклами и други форми на дотирање, односно сите износи што ја чинат економската цена на секој концерт.

Изведувачки хонорар во смисла на овој правилник претставува и закупнината (надоместот) или друга форма на трошоци што корисникот ја плаќа за апаратите за механичка репродукција на музиката.

Член 5

Висината на надоместот за изведување на музички дела се утврдува во процентот од бруто-приходот што приредувачот односно организаторот на јавното изведување (во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачот или во паушален износ.

Член 6

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-приходот, ако при изведувањето на музичките дела се врши наплата на влезници или други форми на наплатување. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Член 7

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-износот на хоноратот на изведувачите ако при изведувањето на музичките дела не се врши наплата на влезници или други форми на наплатување, а изведувачите примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Ако при изведувањето на музички дела не се врши наплата на влезници или на други наплатувања и ако изве-

дувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување се утврдува во висина на најнискиот износ на надомест наведен во соодветниот тарифен број.

Член 8

Корисникот е должен на барање од службата за заштита на авторските музички права да овозможи увид во документацијата, како и во рок од осум дена од изведувањето да достави официјалки - точни податоци што служат како основ за утврдување на авторскиот надомест.

Ако корисникот не овозможи увид или не достави точни податоци од претходниот став висината на надоместот се утврдува во зголемен износ за 50%.

Член 9

Ако се утврди дека музичкото дело е користено без претходна дозвола (чл. 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторско право) висината на надоместот се утврдува во двоен износ.

Член 10

Ако музичките дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за таквото користење е предвиден надомест во месечен паушален износ ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластеното користење, без оглед на бројот на деновите во кои навистина се користени.

Член 11

Ако на една приредба или кај еден корисник се користат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музичари - изведувачи или се користат повеќе апарати за изведување на механичка музика, надомест се плаќа посебно за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апарат.

Член 12

Ако ист изведувачки состав или одделен музичар - изведувач изведува музичко дело последовно на две или повеќе места, или ако ист апарат се употребува последовно на две или повеќе места на ист или друг корисник, над-

омест се плаќа за секое одделно изведување на секое од тие места.

Член 13

Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар-изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

Член 14

Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен да состави со корисникот договор за условите под кои се изведуваат заштитените музички дела и на организацијата на авторите како и на организацијата на здружен труд за заштита на авторските права да им овозможи увид во договорот и записникот за бруто-приход остварен од продадените влезници. Во спротивно солидарно одговара за плаќањето на авторскиот надомест и доставувањето на програмата.

Ако закуподавецот од став 1 на овој член им овозможи на неовластена организација или лице да организира музичко-забавна приредба и да избегне плаќање на пропишаниот авторски надомест, тогаш е должен тој надомест да го плати и да ја достави програмата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на јавноста музички дела („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/71 и 46/75).

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 4951/1
27 јуни 1986 година
Белград

Претседател,
Миливоје Марковиќ, с. р.

ТАРИФА

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

А. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ

Музички приредби

ТАРИФЕН БРОЈ 1

Надомест се плаќа во висина:

Реден број	Вид на приредбата	Пристап со наплата на влезници или други форми на наплатување	Пристап бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	Концерт на сериозна музика	6% од бруто-приходот	6% од хонорарот на изведувачите	1.500
2	Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри) и сл.	10% " "	10% " "	2.500
3	Академија, прослава и сл.	6% " "	6% " "	1.500
4	Балетен дивертисман, танцови ревији, танцови натпревари и ревији на лед	6% " "	6% " "	1.500
5	Променаден концерт		6% " "	1.500

Надомест за изведување се плаќа по овој тарифен број иако приредбата има назив како што се: музички фестивали, музичка свеченост, собор на народна музика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и сл., со тоа што стапката се определува според видот на музиката.

Ако на истата приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна) се применува пресечната стапка од овој тарифен број.

II. Забавни приредби

ТАРИФЕН БРОЈ 2

Надомест се плаќа по приредба во висина:

Реден број	Вид на приредбата	Пристап со наплата на влезници или други форми на наплатување	Пристап бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1.	Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клубска вечер и сл.	10% од бруто приходот	10% од хонорарот на изведувачите	2.500
2.	Забава, бал, маскенбал, дочек на нова година и сл.	12% " "	12% " "	3.000

Корисникот на музички дела кој не води точна книговодствена евиденција со документацијата за наплатени влезници или други форми на наплатување, плаќа во смисла на став 1 од овој тарифен број, 2% од вкупниот бруто приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавна приредба) во кој е утврдена наплата на влезници и други форми на наплатување, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани влезници или се вршени други форми на наплатување.

Ако покрај влезници или други форми на наплатување се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.), на име надомест за изведување на музички дела, освен надомест од овој тарифен број, се наплатува и 4% од бруто-приходот од задолжителната консумација. Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува и кога се наплатува консумација без наплатување на влезници.

Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документацијата за наплатените задолжителни консумации, во смисла на став 3 од овој тарифен број, тогаш се плаќа 2% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплата на задолжителни консумации, без оглед на бројот на деновите во кои е навистина наплатувана задолжителна консумација.

Корисниците на музички дела - самостојните угостителски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски надомест во висина што одговара на надоместот утврден според приходите кај соодветниот корисник со средства во општествена сопственост кој води точна книговодствена евиденција за бруто-приходот или кој плаќа авторски надомест врз основа на договор за користење на музички дела.

III. Други приредби

Надомест за изведување се плаќа по приредба, и тоа:

1. Модна ревија, избор на убавици и сл.:

ТАРИФЕН БРОЈ 3

- 1) со наплата на влезници или други форми на наплата - 4% од бруто-приходот,
- 2) со бесплатен пристап:
 - а) ако се користи жива музика - 4% од хонорарот на изведувачите;
 - б) ако се користи механичка музика - 3.750 динари.

Ако приредбата има и концертен дел, надомест се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

2. Циркусски претстави

ТАРИФЕН БРОЈ 4

Ако се користи жива или механичка музика, од претстава:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) до 200 седишта | 1.500 динари |
| 2) од 201 до 500 седишта | 2.500 " |
| 3) повеќе од 500 седишта | 3.500 " |

3. Артистички приредби:

ТАРИФЕН БРОЈ 5

Ако се изведува жива или механичка музика - 4% од бруто-приходот.

4. Спортски и фискултурни приредби:

ТАРИФЕН БРОЈ 6

На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др. за користење на механичка или жива музика пред почетокот на приредбата, во пауза или по приредбата, надомест се плаќа по приредба:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) до 10.000 седишта | 2.500 динари |
| 2) преку 10.000 до 30.000 седишта | 3.750 " |
| 3) повеќе од 30.000 седишта | 5.000 " |

За користење на музика на самата приредба (механичка или жива музика) со која се изведува фискултурна програма, се плаќаат два процента од бруто-приходот на влезниците односно на хонорарите на изведувачите, а најмалку во двоен износ од став 1 од овој тарифен број, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Ако приредбата има концертен дел, надомест се плаќа по тарифниот број 1) на оваа тарифа.

5. Изведување на музички несценски дела при прикажување на сценски дела:

ТАРИФЕН БРОЈ 7

За ненарачани музички дела што се користат во драмско-сценски дела, било како музика придружба или како илустрација или се вклопени во самиот драмски текст, или се користат пред почетокот, во паузата или по претставата, надомест се плаќа по претстава:

Реден број	Траење на музиката	Пристап со наплата на влезници или други форми на наплатување	Пристап бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	до 1 минути	2% од бруто-приходот	2% од хонорарот на изведувачите	1.250
2	до 20 "	3% " "	3% " "	2.000
3	до 30 "	4% " "	4% " "	3.000
4	повеќе од 30 "	5% " "	5% " "	3.750

IV. Свирачи поединци

ТАРИФЕН БРОЈ 8

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела:

- но
- 1) на саеми, панаѓури и сл. дневно 1.250 динари
 - 2) на свадби што не се организирани во јавни локала, по свадба 1.500 "
 - 3) договорен годишен паушал во износ од 7.500 "
- На инвалидите со преку 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%.

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА

V. Угостителски дуќани

ЖИВА МУЗИКА

ТАРИФЕН БРОЈ 9

1. Надоместот за изведување на жива музика во угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влезници или задолжителни консумации изнесува месечно:

Број на столовите во затворен или отворен простор односно капацитет на бројот на посетителите	Траење на изведувањето на жива музика			
	(по 24 часот)		(по 24 часот)	
	до 3 дена свирење во недела	Повеќе од 3 дена свирење во недела	до 3 дена свирење во недела	Повеќе од 3 дена свирење во недела
Динари				
до 40	3.000	5.100	4.200	6.600
од 41 до 80	3.900	6.300	5.400	8.100
од 81 до 120	4.800	7.500	6.600	9.900
од 121 до 180	5.400	8.700	7.800	11.400
од 181 до 240	6.600	10.200	9.300	12.900
од 241 до 300	7.800	11.700	11.100	14.400
од 301 до 360	8.700	12.900	12.000	15.300
од 361 до 420	9.900	14.400	13.500	16.800
од 421 до 480	10.800	15.900	15.000	18.300
од 481 до 540	12.000	17.400	16.500	20.400
од 541 до 600	13.200	18.900	18.000	21.900
од 601 до 660	13.000	19.500	18.900	22.200
од 661 до 720	14.700	21.000	20.100	23.700
од 721 до 780	15.900	22.300	21.600	25.200
од 781 до 840	16.800	24.000	23.100	26.700
од 841 до 900	18.000	25.200	24.600	28.200
над 900	19.200	26.700	26.100	29.700

За поединечно изведување надомест се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 1.000 динари по ден.

Во баровите и слични локала во кои се игра – надомест се плаќа за 50% повеќе од надоместите наведени во точка 1 на овој тарифен број.

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат влезници или задолжителни консумации – надомест се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа.

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се користи музика подолго или од посетителите се наплатуваат влезници, резервации, задолжителна консумација или покачена цена и сл. (за дочек на нова година, забава, бал, маскенбал, свадби, прослави, банкети, матурски, бруцошки, клубски вечери и сл.) покрај месечниот износ на надоместот угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведувањето според тарифен број 2 на оваа тарифа.

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува својата обврска во поглед на јавното изведување на музички дела и истата да ја пренесува на корисникот на своите услуги, организаторите или изведувачите на музичко-забавната програма.

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од претходната точка, не се даваат угостителски услуги, туку деловните простории се издаваат во закуп или само делумно се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надомест во најголемиот износ по основ од точка 3 од овој тарифен број што се наплатува во таков или во сличен угостителски дуќан.

Механичка музика

ТАРИФЕН БРОЈ 10

1. Надоместот за изведување на музика преку радио-апарати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќани, освен во барови и слични локала изнесува месечно 600 динари.

На баровите, диско и видеоклубовите и сличните локала, како и на угостителските дуќани, во кои се користи механичка музика со озвучување, се применува тарифниот број 9 од оваа тарифа.

Ако во локалите од точка 1 на овој тарифен број се наплатуваат влезници или задолжителна консумација од-

носно се исплатува закупнина (надомест за апаратот за механичка репродукција на музиката) надомест се плаќа и според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

2. Надоместот за изведување на музика преку телевизори и во угостителските дуќани изнесува месечно 600 динари.

3. Надоместот за пренесување музика преку звучници со грамофон, магнетофон или радиоапарат во секоја друга просторија или место изнесува 50% од основниот надомест од точ. 1 и 2 на овој тарифен број.

VI. Мензи и бифеа во организациите на здружен труд и во државните органи

ТАРИФЕН БРОЈ 11

Надомест се плаќа месечно за изведување на музиката преку:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. грамофони или магнетофони | 600 динари |
| 2. радиоапарати или телевизори | 600 " |

VII. Одмаралишта и планински домови

ТАРИФЕН БРОЈ 12

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. грамофони или магнетофони | 500 динари |
| 2. радиоапарати или телевизори | 500 " |

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простори

ТАРИФЕН БРОЈ 13

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

- | | |
|---|------------|
| 1. стоковни куќи и пазари, преку: | |
| а) грамофони или магнетофони, по едно средство (апарат) | 600 динари |
| б) радиоапарати или телевизори, по едно средство (апарат) | 600 " |
| в) основен надомест за озвучувањето | 1.500 " |
| г) озвучување по еден звучник | 150 " |

Ако се користат повеќе средства (апарати) надоместот може да се договори и во месечен паушален износ, земајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се користат:

2. во продавници, млекари, бензински станици и сл. преку:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| а) грамофони или магнетофони | 600 динари |
| б) радиоапарати или телевизори | 600 динари |
| в) основен надомест за озвучувањето | 1.500 " |
| г) озвучување по еден звучник | 150 " |

3. Во туристички и други агенции, претставништва и други деловни простори во кои се работи со странки, преку:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| а) грамофони или магнетофони | 600 динари |
| б) радиоапарати или телевизори | 600 " |
| в) основен надомест за озвучувањето | 1.500 " |
| г) озвучување по еден звучник | 150 " |

IX. Саеми

ТАРИФЕН БРОЈ 14

Надомест се плаќа за користење на механичка музика, освен музички автомат, дневно во износ од 1.500 динари.

X. Занаетчиски дуќани

ТАРИФЕН БРОЈ 15

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

- | | |
|---|------------|
| 1. слаткарници, преку: | |
| а) грамофони или магнетофони | 600 динари |
| б) радиоапарати или телевизори | 600 " |
| 2. берберско-фризерски дуќани преку: | |
| радиоапарати, грамофони или магнетофони | 600 " |
| 3. салони за чистење на обувки, преку: | |
| а) грамофони или магнетофони | 600 " |
| б) радиоапарати или телевизори | 600 " |
| 4. други занаетчиски дуќани, преку: | |
| а) грамофони или магнетофони | 600 " |
| б) радиоапарати или телевизори | 600 " |

XI. Фабрики и поголеми занаетчиски погони

ТАРИФЕН БРОЈ 16

Надоместот месечно изнесува, и тоа:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. основен надомест за озвучување | 1.500 динари |
| 2. за секој звучник | 150 " |

XII. Превозни средства

ТАРИФЕН БРОЈ 17

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. на бродови, преку: | |
| а) жива музика и механичка музика, со озвучување | по тарифниот број 9 на оваа тарифа |
| б) механичка музика, по едно средство (апарат) освен музичките автомати од тарифниот број 28 на оваа тарифа | 600 динари |
| в) озвучување по звучник | 150 " |

2. во автобуси, возови или авиони преку изведување на механичка музика:

- | | |
|---------------------|------------|
| а) по автобус | 500 динари |
| б) по озвучен вагон | 500 " |
| в) по авион | 500 " |

За возови кои немаат постојан број на вагони, надомест може да се договори во месечен паушален износ.

3. На автобуските или железничките станици, на бродските пристаништа и аеродромите преку:

- | | |
|---|------------|
| а) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музичкиот автомат од тарифниот број 28 на оваа тарифа | 900 динари |
| б) озвучување, по звучник | 150 " |

- | | |
|---|-------|
| 4. Во рекламни автомобили (автомобили кои во текот на возењето вршат реклама со музика) преку механичка музика - дневно | |
| | 500 " |

XIII. Кина

ТАРИФЕН БРОЈ 18

Надомест за изведување на музика преку грамофони, магнетофони, радиоапарати или некое друго механичко средство пред почетокот на претставата, во паузата или по претставата во кино се плаќа месечно по следната табела:

Број на седишта	Цена на влезниците во динари	Број на претставите неделно		
		повеќе од 15	од 7 до 15	до 6
		Динари		
1	2	3	4	5
до 400	до 200 од 200 до 300 од 300 до 400 од 400 до 500 над 500	600 700 800 900 1.000	500 600 700 800 900	400 500 600 700 800
од 401 до 800	до 200 од 200 до 300 од 300 до 400 од 400 до 500 над 500	1.100 1.200 1.300 1.400 1.500	1.000 1.100 1.200 1.300 1.400	900 1.000 1.100 1.200 1.300
над 800	до 200 од 200 до 300 од 300 до 400 од 400 до 500 над 500	1.600 1.700 1.800 1.900 2.000	1.500 1.600 1.700 1.800 1.900	1.400 1.500 1.600 1.700 1.800

XIV. Читалници**ТАРИФЕН БРОЈ 19**

Надоместот изнесува месечно за механичка музика, освен од музички автомат, 500 динари.

XV. Месни заедници, општествени или клубски простории**ТАРИФЕН БРОЈ 20**

Надомест се плаќа месечно за изведување на механичка музика преку:

1. грамофони или магнетофони 500 динари

2. радиоапарати или телевизори 500 "

Надомест за изведување на музички дела, со наплата на влезници или други форми на наплатување, или со игра (дискотеклови и др.) се плаќа по тарифен број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во паушален износ.

XVI. Изложби, галерии, музеи**ТАРИФЕН БРОЈ 21**

Надомест се плаќа месечно за изведување на:

1. механичка музика, освен од музички автомат 750 динари
2. со озвучување – по еден звучник 150 "

XVII. Југословенска народна армија**ТАРИФЕН БРОЈ 22**

Надомест за изведување при службени свирења во Југословенската народна армија се плаќа според посебна спогодба.

Под службени свирења во Југословенската народна армија се подразбира изведување на музички дела во казарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќање на државни делегации, воени паради, погребни и сл.

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од став 2 на овој тарифен број, на таквото изведување ќе се применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа.

XVIII. Спортски игралишта, бањалишта и кампови**ТАРИФЕН БРОЈ 23**

Надомест се плаќа месечно за изведување на:

1. механичка музика, освен по пат на музички автомат 3.000 динари
2. означување – по еден звучник 150 "

XIX. Забавни паркови и вртелешки**ТАРИФЕН БРОЈ 24**

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика и тоа:

1. во забавни паркови – дневно 750 динари
2. за вртелешки – дневно 150 "

XX. Школи за играње**ТАРИФЕН БРОЈ 25**

Надоместот без оглед на видот на музиката, изнесува месечно 2.000 динари.

XXI. Месни разгласни станици**ТАРИФЕН БРОЈ 26**

Надомест се плаќа за користење на механичка музика, и тоа:

1. дневно 100 динари
2. месечно 1.000 "

XXII. Локални радиостаници**ТАРИФЕН БРОЈ 27**

Надомест се плаќа месечно според траењето на емисиите во недела, и тоа:

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| до 15 часови | | 1.000 динари |
| повеќе од 15 до 30 | " | 2.000 " |
| повеќе од 30 до 40 | " | 3.000 " |
| повеќе од 40 | " | 4.000 " |

Локалните радиостаници кои остваруваат посебни приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и слично освен надоместот од став 1 на овој тарифен број плаќаат уште и 4% од тие бруто приходи.

XXIII. Музички автомати**ТАРИФЕН БРОЈ 28**

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку музички автомати без екрани, и тоа:

1. при уплата на жетон од 50 динари 2.000 динари
2. при уплата на жетон преку 50 до 100 динари 3.000 "
3. при уплата на жетон преку 100 динари 4.000 "

594.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ВИСКОЗИМЕТРИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на вискозиметри што во поглед на стручноста, работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат и поправаат вискозиметри (во натамошниот текст: вискозиметри).

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PULVM – (1)/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на вискозиметри мораат да имаат IV степен стручна подготовка односно средно училиште од хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед на вискозиметри.

Член 3

За преглед на вискозиметри е потребна следната опрема:

- 1) гарнитура еталон-вискозиметри;
- 2) течност за еталонирање на вискозиметри;
- 3) термостат со прозирен ѕид;
- 4) секундомер;
- 5) термометар;
- 6) водена млазна пумпа или друг тип на шмукална пумпа;
- 7) сушилица;
- 8) лабораториски стаклен прибор (шишиња, чаши, инки и др.).

Член 4

Гарнитурата работни еталони-вискозиметри се состои од низа вискозиметри (најдобро од типот Ubbelohde) со точно дефинирана константа и должина на капиларата меѓу 90 mm и 120 mm.

Член 5

Течностите за еталонирање на вискозиметри или референтните течности мораат да го покриваат опсегот за кинематичка вискозност од $4 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ до $1 \cdot 10^{-1} \text{ m}^2/\text{s}$ и за динамичка вискозност од $1 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ до $1 \cdot 10^2 \text{ Pa}\cdot\text{s}$.

Член 6

Термостатот со прозирен ѕид мора да има соодветна длабочина така што вискозиметрите да бидат сосема потопени во термостатичката течност и мораат да обезбедуваат постојана температура во границите $\pm 0,01 \text{ }^\circ\text{C}$ околу зададената вредност.

Член 7

Секундомерот (механички или електронски) мора да обезбедува точност на мерењето на времето во граници $\pm 0,01 \text{ s}$.

Член 8

Термометрите што служат за мерење на температурата на термостатската течност мораат да обезбедуваат точност на мерењето во граници од $\pm 0,01 \text{ }^\circ\text{C}$.

Член 9

Сушилницата што служи за сушење на вискозиметрите и на друг лабораториски прибор од стакло мора да има можност за регулирање на температурата и проветрување.

Член 10

Како течности за миене на вискозиметри се користат дестилирана вода, хром-сулфурна киселина, бензин, хексан, етилалкохол, етар и слични растворувачи.

Член 11

Работната просторија мора:

- 1) да биде сува, чиста и изработена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно просторна за сместување на опремата и вршење преглед на вискозиметри;
- 4) да има дневно осветление и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS.U.С9.100, пропишан со Решението за југословенските стандарди за зградарство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо” и електричното осветление да се изведува како „општо” осветление. Вештачките извори на светлина во работната просторија мораат да бидат такви што да имаат занемарливо термичко зрачење;
- 5) да има воден јазол за работа со хемикалии.

Член 12

Во работната просторија мораат да се наоѓаат:

- 1) лабораториска маса за сместување на термостатот и маса за сместување на уредот за миене и сушење на вискозиметри;
- 2) ормани и полици за сместување на мерилата и потребната помошна опрема за преглед на вискозиметри;
- 3) маса за пишување и стол.

Член 13

Лабораториската маса за сместување на термостатот мора да биде стабилна и мора да се наоѓа во близина на водениот јазол.

Член 14

Во работната просторија не смеат да се држат непотребни предмети или да се вршат работи што би ја смеќале работата при прегледот на вискозиметри.

Член 15

Температурата на воздухот во работната просторија мора да биде строго контролирана со помош на два термометра поставени на два спротивни ѕида на лабораторијата оддалечени од ѕидот 15 cm до 20 cm на височина од 150 cm до 170 cm над подот, на место пристапно за отчитување.

Член 16

Работната просторија мора да биде сместена так што да се избегне влијанието на директни сончеви зраци.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дено на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-4193/1
2 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с.р.

595.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот на мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ – УРЕДИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОДОМЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони – уредите за преглед на водомери (во натамошност текст: уредите).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.Z-23/1.

Член 2

Уредите се направи со чија помош се прегледува точноста, подвижноста и заптивноста на водомерот и падот на притисокот на водата во водомерот.

Член 3

Мерниот опсег на уредот, во смисла на овој правилник, интервал за зафатнинските протоци (во натамошност текст: протокот) ограничен со зафатнината на мерниот котел и со најмалиот и најголемиот проток на уредот на кој се врши преглед на водомерот.

Член 4

Принципот на работа на уредот се заснова врз прифаќањето на водата што протекла низ приклучениот водомер, во мерниот котел, заради споредување на измерената зафатнина на водомерот и зафатнината што ја покажува мерниот котел.

Зафатнината на водата во мерниот котел мора да биде позната зависно од височината на нивото на водата во него. Уредот мора да биде таков што да овозможува регулирање и определување на моментната вредност на протокот на водата.

Член 5

Релативната грешка на зафатнината на мерниот котел односно на комората, што се отчитува на ниво показната скала, може да изнесува најмногу $\pm 0,2\%$ од измерената зафатнина.

Член 6

Уредот се состои од мерен котел со нивопоказна скала, направа за приклучување на водомерот, направа за регулирање и определување на протокот и диференцијалниот манометар за мерење на падот на притисокот во водомерот или од два одвоени манометри од класа на точност 1 за мерење на падот на притисокот на водата во водомерот.

Член 7

Мерниот котел може да биде со една или повеќе комори во форма на цилиндар отворен од горната страна или во форма на паралелопипед.

Секоја комора мора да има провидна нивопоказна цевка со која прави споен сад и нивопоказна скала со лизгач.

Внатрешниот пречник на нивопоказната цевка не смее да биде помал од 6 mm поради капиларност.

Поделбата на нивопоказната скала може да биде изразена во должински или зафатнински мерни единици. На долниот крај на провидната нивопоказна цевка мора да се наоѓа вентил за испуштање на водата.

Член 8

На правата за регулирање на протокот се состои од вентил, млазници со различна форма и показен инструмент со скала.

Скалата на показниот инструмент мора да биде така поделена што да овозможува отчитување на протокот.

Секој млазник мора да биде означен со број или со броен податок за најголемиот проток во m^3/h или l/h .

Член 9

Показниот инструмент за проток може да биде во форма на ротаметар или манометар со течност (жива или вода) или со еластичен мерен елемент.

Внатрешниот пречник на цевката на манометарот со течност не смее да биде помал од 6 mm, поради капиларност.

Член 10

На правата за приклучување на водомерот мора да биде конструирана така што лесно и брзо да можат да се приклучуваат водомерите со различни должини на номиналните отвори при поединечен преглед на водомерите.

На правата за приклучување на водомер може да биде конструирана и така што да можат истовремено да се приклучуваат поголем број водомери, најмалку четири во низ или во парови на низови при сервиски преглед на водомерите.

Под направата за приклучување на водомер мора да се наоѓа корито за собирање и одведување на водата.

Член 11

Падот на притисокот на водата во водомерот се мери со диференцијален манометар со опсег на мерењето од 0 до $1,5 \cdot 10^5 Pa$ (од 0, до 1,5 bar) и со најмала поделба од $0,02 \cdot 10^5 Pa$ (0,02 bar).

Падот на притисокот може да се мери со два одвоени манометри од класа на точност 1, со опсег на мерењето од 0 до $10 \cdot 10^5 Pa$ (од 0 до 10 bar) и со најмала поделба од $0,02 \cdot 10^5 Pa$ (0,02 bar).

Член 12

Материјалот за мерни котли, нивопоказни и други скали, млазници, вентили, приклучоци и цевки мора да биде од некородиращки материјал или легура. Другите делови можат да бидат од челик со антикорозивни премази и бои.

Член 13

Зафатнината на котлите, односно комората мора да изнесува најмалку 200 l.

Најголемата зафатнина на мерните котли односно на комириите мора да биде поголема за 15% до 30% од номиналната зафатнина на мерните котли односно комори.

Член 14

Конструкцијата и изработката на мерниот котел мораат да бидат такви што да се спречат негови извивања, уклонувања и деформации што можат да влијаат врз точноста на зафатнината на мерниот котел пропишана со член 19 од овој правилник.

Дното и бочните страни на мерниот котел мораат да бидат зајакнати со вертикални и хоризонтални некородиращки челични профили, од надворешната страна, заради спречување на извивања, уклонувања и деформации.

Член 15

Мерниот котел се поставува на цврсти носачи подигнати од носечката површина 30 cm до 40 cm. Носачите на мерниот котел мораат да бидат цврсто поврзани за носечката површина.

Член 16

Под мерниот котел мора да биде поставено електрично осветление заради осветлување на вентилот за источување.

Член 17

Хоризонталните пресеци на мерниот котел мораат да бидат еднакви заради рамномерен пораст на зафатнината со височината на мерниот котел.

Член 18

Водоводната инсталација и вентилите на уредот мораат да бидат конструирани така што да можат да издржат притисок од $16 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ (16 bar) и притоа не смеат да пропуштаат вода, а проба на инсталацијата на притисок да се врши според југословенскиот стандард JUS MB6.006, пропишан во Решението за југословенските стандарди за цевни водови и прирабници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/72).

Член 19

Нивопоказната скала на мерниот котел може да биде изразена во должински или зафатнински мерни единици и нејзината ширина не смее да биде помала од 30 mm. Цртите и броевите на нивопоказната скала мораат да бидат јасно и еднообразно нанесени по пат на засечување или втиснување.

Ако вредноста на поделокот на скалата е $0,2 \text{ dm}^3$:

1) секоја десетта црта мора да биде нанесена преку целата ширина на нивопоказната скала над која од десната страна се обележува бројот што ја претставува соодветната вредност на зафатнината;

2) секоја дваесет и петта црта мора да биде нанесена до две третини од широчината на нивопоказната скала;

3) секоја петта црта мора да биде нанесена до половина од широчината на нивопоказната скала.

Должината на другите црти мора да биде еднаква на една третина од широчината на нивопоказната скала.

Ако вредноста на поделокот на скалата е 1 dm^3 :

1) секоја десетта црта мора да биде нанесена преку целата ширина на нивопоказната скала над која од десната страна се обележува бројот што ја претставува соодветната вредност на зафатнината;

2) секоја петта црта мора да биде нанесена до три четвртини од широчината на нивопоказната скала.

Должината на другите црти мора да биде еднаква на една половина од широчината на нивопоказната скала. Растојанието меѓу двете црти што означуваат еден поделок не смее да биде помало од 1,5 mm.

Член 20

Мерниот котел мора да биде поставен во вертикална положба и мора да има вграден висулец или вградена либела.

Член 21

Почетното и максималното ниво на водата во мерниот котел односно во комората мора да зазема секогаш иста положба на провидната нивопоказна цевка.

Член 22

Вентилот за источување на водата од мерниот котел односно комората може да биде механички, електричен, пневматски или хидрауличен.

Член 23

Уредите можат да имаат автоматски вентили со сигнализација за отворање, запирање на водата и регулирање на протокот на водата; импулсни вентили за пренесување на сигналите и податоците за отчитувањето на водомерот на далечина; импулсни вентили за далечинско и автоматско управување со вентилите; автоматизирано приклучување на водомерот и другите уреди.

Член 24

Млазниците, скалите на манометарот и нивопоказната скала на мерниот котел или комората мораат да имаат погодни и видливи места за жигосување.

Член 25

Вентилите што се користат во состав на уред мораат да имаат топчеста форма, освен вентилот за источување на водата од мерниот котел или комората кој може да има и поинаква форма.

Член 26

Одредбите од член 13 и член 14 став 2 на овој правилник не се однесуваат на уредите во употреба чиј мерен ко-

тел и профили за зајакнување не се изработени од некородирачки челик. Таквите уреди можат да се користат се додека отстапувањата на зафатнината на мерниот котел се во дозволените граници пропишани со член 5 на овој правилник.

Уредите во употреба што не ги исполнуваат условите пропишани со член 25 од овој правилник можат да се користат до 31 декември 1986 година.

Член 27

Шемата на уредите за преглед на водомери е отпечатена кон овој правилник, како посебен прилог, и е негов составен дел.

Член 28


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-144/1

30 септември 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с.р.



Слика 1 - Шема на уредот за преглед на водомери

1. Главен вентил
2. Водомер што се прегледува
3. Вентил за регулирање на протокот на водата
4. Глава со млазници
5. Цевка на мерниот котел за источување
6. Показувач на протокот на водата
7. Мерен котел
8. Затворач на мерниот котел
9. Провидна нивопоказна цевка
10. Нивопоказна скала на мерниот котел
11. Вентил на показувачот на протокот
12. Диференцијален манометар
13. Долен вентил на диференцијалниот манометар
14. Горен вентил на диференцијалниот манометар
15. Излезен вентил на диференцијалниот манометар
16. Влезен вентил на диференцијалниот манометар
17. Висулец.

596.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ-РЕФЕРЕНТНИ ПЛОЧКИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТВРДОСТ ПО ВИКЕРС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките карактеристики што мораат да ги имаат мострите на референтните материјали – референтни плочки (во натамошниот текст: референтните плочки) за преглед на апарати за мерење на тврдост по Викерс.

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член се означуваат со ознаката РМК. RM-С/2.

Член 2

Референтните плочки мораат да бидат од материјал со позната хомогеност, временска стабилност и рамномерност на површинската тврдост.

Ако се плочките од челик, мораат да бидат размагнетирани.

Член 3

Референтните плочки мораат да имаат две рамни паралелни површини, од кои едната служи за испитување, а другата за потпирање.

Член 4

Минималната дебелина на референтните плочки мора да биде 6 mm.

Член 5

Рамноста на обете површини на референтните плочки мора да биде во опсег од 0,005 mm, а нивната паралелност мора да биде таква што дебелината на плочките да не отстапува за повеќе од 0,010 mm на 50 mm должина.

Член 6

Површината за испитување мора да биде измазнета и без оштетување, а нејзината рапавост не смее да биде поголема од 0,05 μ m.

Површината за потпирање мора да биде прецизно обработена и нејзината рапавост не смее да биде поголема од 0,8 μ m.

Член 7

Тврдоста на референтната плочка по Викерс (HV) претставува средна аритметичка вредност на дијагоналите на пет или десет отпечатоци што ќе ги втисне апаратот за испитување еталони на системот Викерс, при што тие отпечатоци се распоредени рамномерно по површината за испитување.

Член 8

Нерамномерноста на тврдоста на референтната плочка, изразена во mmp, се определува со разликата на средните вредности на дијагоналите на најголемиот и најмалиот отпечаток, од вкупно пет или десет отпечатоци.

Член 9

Релативната нерамномерност на тврдоста на референтна плочка, изразена во проценти, се определува со односот на разликата на средните вредности на дијагоналите на најголемиот и најмалиот отпечаток и аритметичката средина на средните вредности на дијагоналите на пет или десет отпечатоци.

Член 10

Најголемата дозволена нерамномерност на тврдоста на референтна плочка изнесува:

- 1) за десет отпечатоци:
 - а) 2% за тврдост помала од 225;
 - б) 1% за тврдост меѓу 225 и 400;
 - в) 1,5 за тврдост поголема од 400;
- 2) за пет отпечатоци: 10/15 вредности од точка 1 на овој член утврдени при првиот преглед.

Член 11

Временската стабилност на тврдоста на материјалот од кој е изработена референтната плочка мора да биде таква што меѓу два последователни прегледи вредноста на тврдоста на референтната плочка да не се промени за повеќе од:

- 1) за десет отпечатоци:
 - а) $\pm 2\%$ за тврдост помала од 225;
 - б) $\pm 1\%$ за тврдост од 225 до 400;
 - в) $\pm 1,5\%$ за тврдост поголема од 400;
- 2) за пет отпечатоци: 10/15 од вредностите од точка 1 на овој член, утврдени при првиот преглед.

Член 12

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 13

На бочните страни на референтната плочка мораат да бидат испишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) сериски број;
- 3) ознака и вредност на тврдоста;
- 4) вредност на испитната јсила;
- 5) службена ознака на референтната плочка;
- 6) дебелина на плочката или идентификационата ознака на површината за испитување.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-1590/1
24 април 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Вончиќ, с. р.

597.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната

сметка и за начинот на доставувањето на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за буџетите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82) во член 6 став 2 зборовите: „под-ред. бр. 1 до 31 и ред. бр. 32 до 50” се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 1 до 52 и ред. бр. 53 до 74”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-3167/1
2 јули 1986 година
Белград

Сојузен секретаријат
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

598.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОН-
ТНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделните konta во Контниот план за буџетите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82) Класа 0: Долгорочни пласмани и средства за посебни намени, се менува и гласи: Класа 0: добра од општ интерес и други средства со кои ОПЗ располага и управува, долгорочни пласмани, средства на резерви, средства на солидарност и средства за други намени”.

Член 2

По член 1 и поглавје 1 се додаваат нови чл. 1а, 1б и 1в, кои гласат:

„Член 1а

На контата од групата conta 00 – Добра од општ интерес и други средства со кои ОПЗ располага и управува, се водат земјишта, шуми, станови, станбени згради, градежни објекти, опрема и други средства со кои ОПЗ располага и управува до моментот на нивното пренесување на користење на органот на ОПЗ односно на друг корисник на средства, а кои се ставени на располагање на ОПЗ и со национализација, експропријација, ликвидација на корисниците на општествени средства со купување, со подарок, со заветување и на друг начин.

На контото 000 – Земјишта, се водат сите земјишта со кои ОПЗ располага и управува, а можат да бидат неизградени градежни земјишта, земјоделски земјишта (како што се: ораници, ливади и селски утрини), земјишта под шума, површини под паркови и др., односно сите земјишта што не се евидентирани кај некој корисник на општествени средства без оглед на нивната намена и нивното стварно користење, на територијата на односната ОПЗ.

На контото 001 – Шуми, се водат шумите од сите видови (букови, иглолисници, багремари, дабови шуми и сл.) со кои ОПЗ располага и управува на територијата на основната ОПЗ, односно под шуми треба да се разберат сите површини што со катастарските книги се вкнижени како шуми, без оглед дали во меѓувреме дошло до делумно сечење на одделни делови на некоја од шумските парцели.

На контото 002 – Станови и станбени згради, се водат становите и станбените згради што се во општествена сопственост со кои ОПЗ управува и располага, а кои се пренесени во општествена сопственост врз основа на суд-

ска правосилна одлука и запишување во земјишните книги кај надлежниот суд.

На контото 003 – Други градежни објекти, се водат сите градежни објекти како што се згради и други градби, монтажни бараки и други монтажни објекти што претставуваат основни средства со кои ОПЗ располага и управува.

На контото 004 – Опрема, се водат машини, уреди, постројки, средства на транспорт и врски, инвентар и мебел и друга опрема што претставува основни средства во смисла на законот, а со кои ОПЗ располага и управува.

На контото 008 – Други средства, се води вредноста на други основни средства и на средствата кои според важечките прописи се изедначени со основните средства што не се опфатени на другите conta од оваа група, а со кои ОПЗ располага и управува.

Задолжување на одделни conta од оваа група се врши и за прибавените основни средства со одобрение на контото 014 – Инвестиции во тек.

Член 1б

На контата од групата conta 01 – Средства во подготовка, се водат издвоени парични средства за инвестиции на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, побарување, за аванси по основ на инвестиции, залихи на инвестиционен материјал и инвестиции во тек, според називите на одделни conta од оваа група.

На контото 010 – Издвоени парични средства за инвестиции, се водат паричните средства издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, од кое се врши плаќање во врска со изградбата и набавката на основните средства.

На контото 011 – Побарување за аванси по основ на инвестиции, се водат побарувањата за авансите од изведувачите на работите за набавка на опрема во земјата и странство, набавка на инвестиционен материјал и други аванси по основ на инвестициите.

На контото 013 – Залихи на инвестициониот материјал, се води вредноста на инвестициониот материјал на залихите.

На контото 014 – Инвестиции во тек, се водат вредностите на вложувањата во градежни објекти, опрема чија монтажа е во тек и вредноста на набавената опрема и вложувањата на другите основни средства.

На ова Konto се водат и пренесените основни средства во височина на вредноста што е утврдена со актот за пренесување.

Основните средства се пренесуваат од ова Konto на товар на соодветните conta на групата 00 – Добра од општ интерес и други средства со кои ОПЗ располага и управува – во моментот кога тие средства се оспособени за употреба.

Член 1в

На контата од групата conta 02 – Исправка на вредноста на средствата со кои ОПЗ располага и управува, се води исправка на вредноста на основните средства, согласно со одредбите на сојузниот закон со кои се уредува амортизацијата на општествени средства, во височината на пресметаната на амортизацијата според називите на одделни conta од оваа група”.

Член 3

Во член 2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „На контото 048 – Други долгорочни пласмани, се водат побарувањата на ОПЗ за извршената исплата по основ на гаранциите и другите долгорочни пласмани”.

Член 4

По член 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„Член 3а

На контата од групата conta 06 – Средства на солидарност, се водат паричните средства на солидарност издвоени на посебна сметка кај службата, пласманите на средствата на солидарност и другите побарувања од средствата на солидарност, во согласност во важечките прописи.

На контото 060 - Парчини средства на солидарност за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се водат парчините средства на солидарност што се издвоени на посебна сметка кај Службата, формирани во согласност со важечките прописи и по други основи.

На контото 061 - Пласмани на средствата на солидарност за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се водат хартии од вредност и побарувања по основ на пласманите на средствата на солидарност за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

На контото 062 - Други побарувања од средствата на солидарност, за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се водат средствата на солидарност здружени со средствата на други ОПЗ, односно средствата на другите корисници на општествени средства освен средствата на пласманите искажани на контото 061.

Член 5

Во член 4 став 1 зборовите: „на посебна сметка“ се заменуваат со зборовите: „на посебни сметки“.

Во став 2 на крајот, се брише точката и се става цртичка и зборовите: „на сметките на групата 78, што не влегуваат во приходот на буџетот на ОПЗ“.

Член 6

Во член 5 ставот 1 се менува и гласи:

„На контата од групата конта 09 - Употребени средства на кредити и заеми и непокриени расходи, се искажуваат износите на средствата на кредитите и заемите што се употребени за потреби што не се предвидени во буџетот на ОПЗ и износот на расходите што не е покриен со приходите, освен побарувањата за непокриените расходи што се искажани на контото 130 - Побарувања по основ на непокриени расходи“.

Во член 5 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На контото 090 - Употребени средства на кредити и заеми за потребите што не се предвидени во буџетот на ОПЗ, се искажуваат износите на искористените средства на кредитите и заемите што ОПЗ ги користи кај банките и другите финансиски организации за потребите на изградбата на општествени објекти (за спортска активност, здравство, комунални дејности, културна дејност и др.), а за кои ОПЗ презела обврска за враќање во договорениот рок.

За износите на искористениот кредит и заем се врши задолжување на ова konto со одобрение на контата од групата конта 92 и 93.

Ст. 2, 3, 4 и 5 стануваат ст. 3, 4, 5 и 6.

Член 7

Во член 10, по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На контото 158 - Други краткорочни пласмани, се водат побарувањата на ОПЗ за извршените исплати по основ на гаранциите и други краткорочни пласмани.“

Член 8

Во член 21 по зборовите: „дополнителни средства на самоуправниот интересни заедници“ се додаваат зборовите: „на материјалното производство“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На контото 446 - Дополнителни средства и СИЗ, се водат само дополнителните средства пренесени на самоуправниот интересни заедници на материјалното производство.“

Член 9

По член 41 се додава нов член 41а, кој гласи:

„Член 41а

На контата од групата конта 90 - Извори на добра од општ интерес и други средства со кои ОПЗ расплага и управува, се искажуваат изворите на добрата од општ интерес и другите средства со кои ОПЗ расплага и управува, до моментот на пренесувањето на некој од корисниците на општествени средства“.

Член 10

По член 44 се додава нов член 44а, кој гласи:

„Член 44а

На контата од групата конта 96 - Извори на средства на солидарност, се искажува состојбата на фондот на солидарноста, обврската по основ на здружените средства на солидарноста, според називите на одделни конта од оваа група“.

Член 11

Органите на општествено-политичките заедници што го извршуваат буџетот на ОПЗ ќе го усогласат воденето на книговодството со одредбите на овој правилник во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3167/1
2 јули 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

599.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија објавува

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ајдински Љупчо, роден 1930 година, професор на Дефектолошкиот факултет во Белград, Македонец, член на делегацијата на Општинската конференција на ССРН на Македонија - Струмица.

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, на 8 јули 1986 година, ја утврди Листата на кандидатите, во смисла на член 45 и член 79 став 2 од Законот.

Листата на кандидатите ја потврди Републичката изборна комисија на СР Македонија.

Бр. 239
9 јули 1986 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Марко Глигоровиќ, с. р.

600.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 47/81 и 26/84), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на

СФРЈ”, бр. 75/86) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлука за условите за користење на примарната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86, 30/86 и 35/86), во точка 35 став 2 по зборот: „бродови” се додаваат зборовите: „за потребите на поморскиот и речниот сообраќај”, за зборовите: „до 33%, односно за продажба на шински возила и на бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај” се бришат.

Во став 5 по зборот: „опрема” се става записка и се додаваат зборовите: „бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај и шински возила”, а зборовите: „до 33% за купување шински возила и бродови за потребите на поморскиот и речниот сообраќај на кредит” се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 66
8 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

601.

Титовиот фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца, формиран на иницијатива од работните луѓе на Рудникот за бакар Мајданпек и Рударско-топилничарскиот басен Бор, во својата досегашна работа израсна во значајна класно-социјална институција од траен карактер, што е широко прифатена од сите работници, работни луѓе и граѓани, народи и народности на Југославија;

Со својата досегашна успешна работа, Титовиот фонд стекна значајна општествена афирмација како институција од работничко-класен карактер, со основно општествено насочување да го поттикнува и помага, врз основа на работничката и пошироката општествена солидарност, постојаното унапредување на образовното и културното ниво на работниците, посебно на младите и на работничкиот подмладок;

Развивајќи го Титовиот фонд, работничката класа и работните луѓе и народите и народностите на Југославија, изразуваат љубов и почит спрема личноста на Јосип Броз Тито и готовност за натамошен развој на делото на Јосип Броз Тито, истакнат борец за правата на работничката класа, за братството и единството и рамноправноста на народите и народностите на Југославија, како во предаеното работничко движење, во Народноослободителната војна и социјалистичката револуција, така и во развојот на југословенското социјалистичко самоуправно општество и доследен борец за зацврстување на мирот и за развој на пријателските односи меѓу народите на светот, за јакнење и зацврстување на независноста и суверенитетот на земјата, на принципите и целите на неврзувањето и за воспоставување на посправедлив општествено-економски поредок во светот;

Со својот развој и улога Титовиот фонд придонесува и придонесува за зачувување и одбележување на револуционерното и хуманистичко дело на Јосип Броз Тито со поттикнување, развивање и остварување на социјалистичките самоуправни содржини во образованието, стручното

оспособување и усовршувањето кон работата и од работата на младите работници и на работничките деца и со унапредување на творечките способности на другите млади работни луѓе врз основите на работничко-класната солидарност;

Со оглед на тоа дека врз база на досегашниот развој на Титовиот фонд и на развојот на нашето самоуправно социјалистичко општество се создадени услови за натамошен развој на Титовиот фонд, Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Собранието на СФРЈ и Стопанската комора на Југославија, врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, склучуваат:

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА МЛАДИ РАБОТНИЦИ И НА РАБОТНИЧКИ ДЕЦА

Член 1

Работничката класа и работните луѓе на Југославија, организациите на здружен труд и нивните општи здруженија, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и засадници, органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и другите општествени организации, единиците и установите на Југословенската народна армија, заради создавање поповолни услови за образование кон работата и од работата, стручно осспособување и усовршување, поттикнување на творечките способности на младите работници и на работничките деца, на младите земјоделци и на другите млади луѓе, на децата на нашите работници на привремена работа во странство, на децата и другите млади луѓе – наши иселеници, за осспособување за работа врз унапредувањето на културно-просветната и уметничко-аматерската работа во иселеничките средини, како и на определен број граѓани од неврзаните и од други земји и припадници на ослободителните движења демократски определени што изразуваат пријателски чувства спрема Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основите на работничко-класната солидарност, со овој општествен договор ги утврдуваат пошироките можности за дејствување на Титовиот фонд, за стипендирање на млади работници и на работнички деца (во натамошниот текст: Титов фонд), и за остварување на неговите основни општествени определувања.

Член 2

По став 1 на член 2 од Општествениот договор за основање на Титов фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/73) се додаваат два нови става што гласат:

„Стипендијанти на Титовиот фонд можат да бидат и млади земјоделци и земјодолски деца и други млади работни луѓе и деца на наши работници на привремена работа во странство.

Покрај лицата од ст. 1 и 2 на овој член, под условите и на начинот утврден со општиот акт на Титовиот фонд, стипендијанти на Титовиот фонд можат да бидат и млади работници – наши иселеници и деца на наши иселеници, како и определен број граѓани од неврзаните и од други земји и припадници на демократски определени ослободителни движења.”

Во став 2, што станува став 4, зборот „и” се заменува со записка, а по зборот „покрајини” се додаваат зборовите „и во Југословенската народна армија”.

Член 3

Во член 3 став 1 зборот „и” се заменува со записка, а по зборот „членови” се додаваат зборовите: „и пријатели на Титовиот фонд”.

Во став 2 по зборот „овој” се додава зборот „општествен”.

Став 3 се заменува со два нови става што гласат: „Членови на Титовиот фонд можат да бидат работни луѓе и граѓани, основни и други организации на здружен

труд, работни заедници, самоуправни интересни заедници, месни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политички заедници, општествено-политички и други општествени организации, единици и установи на Југословенската народна армија, како и здруженија на граѓаните.

Пријатели на Титовиот фонд можат да бидат наши иселеници во странство, како и странски државјани, во согласност со критериумите утврдени со Статутот на Титовиот фонд".

Член 4

Во член 4 ст. 2 и 3 се бришат.

Член 5

Во член 5 став 1 се менува и гласи:

"Основачите, покрај правата и должностите што ги имаат, како и членовите на Титовиот фонд, имаат право и должност:

- 1) да ја разгледуваат работата на Титовиот фонд на сите нивоа на организацијата;
- 2) со својата активност да ја насочуваат и да ја поттикнуваат работата на Титовиот фонд;
- 3) да обезбедуваат услови за работа на Титовиот фонд и за вршење на стручните, финансиските, административно-техничките и на други работи за потребите на Титовиот фонд".

Член 6

Во член 6 став 2, во вториот ред, зборот: „и“ се заменува со запирка, а по зборот: „покраини“ се додаваат зборовите: „и во Југословенската народна-армија“.

Во став 3, во вториот ред, зборот „и“ се заменува со запирка, по зборот „покраини“ се додаваат зборовите: „и во Југословенската народна армија“, зборот „писмена“ се брише, а по зборот „спогодба“ се додаваат зборовите: „во согласност со овој општествен договор“.

Член 7

Член 7 се менува и гласи:

"Орган на управувањето на Титовиот фонд е Собранието на Титовиот фонд.

Орган на управувањето на Титовиот фонд образуван во републиката, автотномната покраина и во Југословенската народна армија е собранието на тој Титов фонд.

Собранието на Титовиот фонд и собранието на Титовиот фонд образуван во републиката, автономната покраина и во Југословенската народна армија го сочинуваат, делегатите на основачите и на членовите на секој од тие фондови".

Член 8

По член 7 се додава нов член 7а кој гласи:

"Член 7а

Во општините можат да се образуваат собранија, собири на членовите, совети и слични органи.

Во Југословенската народна армија можат да се образуваат собранија на нивоата на организационата структура на Југословенската народна армија.

Во организациите на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници можат да се образуваат собири на членовите, одбори, комисии и слични работни тела."

Член 9

Член 8 се менува и гласи:

"Собранието на Титовиот фонд го сочинуваат:

- по еден делегат што го делегира надлежниот орган на секој основач;
- по три делегати што ги делегира собранието на Титовиот фонд образуван во секоја република;
- по два делегата што ги делегира собранието на Титовиот фонд образуван во секоја автономна покраина;
- по два делегата што ги делегира собранието на Титовиот фонд образуван во Југословенската народна армија.

Мандатот на делегатите во Собранието на Титовиот фонд трае четири години.

Член 10

По член 8 се додаваат нови чл. од 8а до 8г кои гласат:

"Член 8а

Собранието на Титовиот фонд донесува: статут на Титовиот фонд, финансиски план и завршна сметка на Титовиот фонд и други општи акти на Титовиот фонд.

Собранието на Титовиот фонд врши и други работи што му се ставени во надлежност со Статутот на Титовиот фонд.

Член 8б

Собранието на Титовиот фонд во вршењето на работите од својот делокруг одлучува и за склучувањето на спогодбите за здружување на средствата со кои располагаат Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија за солидарно обезбедување средства за проширување на материјалната основа на Титовиот фонд образуван во стопански недоволно развиените републики и во Автономна Покраина Косово.

Собранието на Титовиот фонд во вршењето на работите од својот делокруг одлучува за склучувањето на спогодбите за обезбедување средства за остварување на програмите за стипендирање на граѓани на неврзаните и на други земји и на припадници на ослободителните движења, како и на други спогодби со кои се остваруваат целите на Титовиот фонд.

Спогодбите од став 1 на овј член ги склучуваат Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија и основачите на Титовиот фонд во рамките на Собранието на Титовиот фонд.

За склучувањето на спогодбите од ст. 1 и 2 на овој член одлучуваат делегатите на Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија и основачите на Титовиот фонд, како делегации врз основа на овластувањето од собранието на соодветните Титови фондови, односно од надлежните органи на основачите на Титовиот фонд.

Член 8в

Собранието на Титовиот фонд образуван во републиката, автономната покраина и во Југословенската народна армија, во согласност со Статутот на Титовиот фонд, ги донесува статутот и другите општи акти на Титовиот фонд образуван во републиката, автономната покраина и во Југословенската народната армија.

Собранието на Титовиот фонд во општината, односно соодветното собрание на Титовиот фонд образуван во Југословенската народна армија се грижи за постојаното проширување и зацврстување на општествената и материјалната основа на Титовиот фонд, посредно учествува во изградувањето на политиката за стипендирање на Титовиот фонд, се грижи за условите за работа и образование на стипендијантите на Фондот и врши други работи утврдени со статутот на Титовиот фонд образуван во републиката, автотномната покраина, односно во Југословенската народна армија.

Член 8г

Составот, начинот на изборот на делегатите, правата и должностите на Собранието и на другите органи на Титовиот фонд и на соодветните органи на Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија се уредуваат со статутите што ги донесуваат собранијата на секој од тие фондови."

Член 11

Член 9 се менува и гласи:

"Средствата за остварување на целите на Титовиот фонд (во натамошниот текст: средствата во Титовиот фонд) се формираат од придонесот на основачите и од

придонеси, подароци, завештанија, задужбини и прилози од членовите и пријателите на Титовиот фонд, како и од други средства кои, врз основа на спогодба или по друга основа ќе ги стекне Титовиот фонд.

Со средствата од став 1 на овој член што се уплатени во Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија управуваат собранијата на тие фондови.

Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија, во Титовиот фонд здружуваат определен износ на средства за меѓурејубличка солидарност и за остварување на други цели од заеднички интерес во Титовиот фонд.

Средствата од став 3 на овој член што Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија ги здружуваат во Титовиот фонд се утврдуваат спогодбено, за 4 години, врз основа на посебно утврдени критериуми. Додека не се утврдат критериумите, тој износ не може да биде помал од 10% од вкупниот износ на средствата остварени од членарината во тековната година."

Член 12

По член 9 се додава нов член 9а кој гласи:

"Член 9а

Средствата во Титовиот фонд се општествена сопственост.

Средствата во Титовиот фонд ги сочинуваат парични средства, предмети и материјални права."

Член 13

Во член 10 став 1 зборовите: „и членовите“ се заменуваат со записка и со зборовите: „членовите и пријателите на Титовиот фонд."

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Основачите на Титовиот фонд редовно го уплатуваат својот придонес и по правило обезбедуваат негово усогласување со растежот на нивните средства во претходната година.

Членовите на Титовиот фонд, кои го утврдуваат и распоредуваат вкупниот приход и доход со самоуправни спогодба што ја склучуваат во рамките на општината, ја утврдуваат височината на членскиот придонес од став 1 на овој член."

Член 14

Во член 11 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Задужбини можат да се образуваат во рамките на Титовиот фонд, доколку намената на задужбината е во согласност со целите заради кои е основа Титовиот фонд. Одлука за образување на задужбина во рамките на „Титовиот фонд донесува Собранието на Титовиот фонд на Југославија."

Член 15

Во член 13 став 1, во уводната реченица, зборовите „на Титовиот фонд“ се заменуваат со зборовите: „во Титовиот фонд“, по зборот „семејства“ се додаваат зборовите: „и деца на други работни луѓе“, а зборовите: „со ниски материјални примања“ се бришат.

Ознаката на точка „а)“ се заменува со бројката „1)“, зборот „и“ се брише, по зборот „специјализација“ се додаваат зборовите: „и за преквалификација“, а зборовите: „како и за други облици на нивно образование“ се заменуваат со зборовите: „како и за образование од I година на насочено заклучно со стекнувањето на VIII степен на образование."

Ознаката на точка „б)“ се заменува со бројката „2)“, по зборот „средни“ се додава зборот „училишта“, а зборовите: „на виши и високи училишта“ се бришат.

Ознаката на точка „в)“ се заменува со бројката „3)“.

По став 1 се додаваат три нови става кои гласат:

„Во согласност со целите на Титовиот фонд, средствата во Титовиот фонд се користат и за поттикнување на творештвото на млади работници и работнички деца и на други млади работни луѓе, пред се, во материјалното производство.

Средствата во Титовиот фонд се користат, во смисла на став 2 од овој член, и за стипендирање на деца на наши

работници на привремена работа во странство, на млади работници – наши иселеници и на деца на наши иселеници, како и за стипендирање на определен број граѓани на неврзаните и други земји и на припадници на демократски определени ослободителни движења.

Средствата за намените од став 3 на овој член се обезбедуваат врз основа на спогодба, под условите определени со општиот акт на Титовиот фонд."

Член 16

Член 14 се менува и гласи:

„Средствата од член 9 на Општествениот договор се користат, во согласност со општиот акт на Титовиот фонд, за:

1) стипендирање на млади работници, деца на работници и деца на други работни луѓе во стопански недоволно развиените републики и во Автономна Покраина Косово, кои со своите средства не можат да обезбедат поцелосно остварување на единствената политика за стипендирање на Титовиот фонд;

2) формирање на средства на резервите на Титовиот фонд;

3) други намени утврдени спогодбено со Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија, а во согласност со основните цели на Титовиот фонд."

Член 17

Член 15 се менува и гласи:

„Изворот на стипендијантите на Титовиот фонд се врши по пат на конкурс, а врз основа на критериумите и на начин што, во согласност со единствените критериуми утврдени со спогодбата и единствените начела на постапката, ги уредуваат со своите општи акти Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија."

Член 18

По член 15 се додаваат нови чл. 15а и 15б кои гласат:

"Член 15а

Единствени критериуми за избор на млади работници, деца на работници и деца на други работни луѓе (од член 2 на Општествениот договор) за стипендијантите на Титовиот фонд особено се:

1) успехот во работата на младите работници, односно успехот во учењето на децата на работниците и на децата на другите работни луѓе;

2) општествено-политичката и поширока општествена активност и ангажираност на работниците во самоуправните организации и заедници, односно на децата на работниците и на децата на другите работни луѓе;

3) материјалната положба на работниците, односно на семејството на децата на работниците и на децата на другите работни луѓе;

4) определувањето за занимања што се во согласност со потребите на здружениот труд и со другите кадровски потреби на општествено-политичките заедници.

Член 15б

Единствените критериуми за избор на деца на наши работници и млади работници на привремена работа и престој во странство, деца и млади луѓе – наши иселеници, како и на граѓани на неврзаните и на други земји и припадници на ослободителните движења за стипендијанти на Титовиот фонд ќе се уредат со општиот акт на Титовиот фонд."

Член 19

Во член 16 зборовите: „диплома: Стипендијант на Титовиот фонд“ се заменуваат со зборовите: „признание утврдено со општиот акт на Титовиот фонд"

Член 20

Во член 17 по зборот „овој“ треба да се додаде зборот „општествен“, а на крајот од ставот треба да се додадат зборовите: „и во Југословенската народна армија"

Член 21

Титовиот фонд и Титовите фондови образувани во републиките, автономните покраини и во Југословенската народна армија во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој општествен договор ќе ги усогласат своите општи акти со овој општествен договор.

Член 22

Овој општествен договор се смета склучен кога ќе го потпишат сите основачи на Титовиот фонд.

Овој општествен договор ќе се објави во „Службени лист на СФРЈ“.

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

Белград, 22 мај 1986 година

За Сојузот на комунистите на Југославија,
Миран Потрч,
член на ЦК СКЈ

За Социјалистичкиот сојуз на работни-
ор народ на Југославија,
Наидор Мајор,
член на Сојузната конференција на
ССРЈ

За Сојузот на синдикатите на Југославија,
Никола Пауновиќ,
член на Претседателството на Советот
на ССЈ

За Сојузот на социјалистичката млади-
на на Југославија,
Фатмир Бејта,
член на Претседателството на Конфе-
ренцијата на ССМЈ

За Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија,
д-р Миодраг Тифуновиќ,
претседател на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ

За Стопанската комора на Југославија,
Михаљ Шефер,
член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Југославија

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-
ОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за цени Казимир Живко-Прегл, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1061
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-
ОТ ЗАВОД НА ЦЕНИ**

За директор на Сојузниот завод за цени се назначува д-р Милан Шоик, директор на ООЗТ Центар за економски истражувања при Институтот за општествени науки, Белград.

С. п. п. бр. 1064
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За вицегувернер на Народната банка на Југославија се назначува Бранко Драгаш, помошник на генералниот директор во Народната банка на Југославија.

С. п. п. бр. 1033
12 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува м-р Бранко Катиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 1065
26 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Драгиша Дашиќ, потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Србија.

С. п. п. бр. 1066
26 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Сојузниот извршен совет Мирјана Поповиќ, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1067
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Мирјана Поповиќ, советник на претседателот на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 1068
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет Братислав Топаловиќ, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 1069
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Братислав Топаловиќ, советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 1070
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на член на Сојузниот извршен совет се назначува Милева Радовиќ, самостоен советник – секретар на Комисијата за координација на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Европската економска заедница (ЕЕЗ), Европското здружение за слободна трговија (ЕФТА) и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

С.п.п. бр. 1071
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Мирослава Пауновиќ, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

С.п.п. бр. 1072
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Павел Кунц, со 7 мај 1986 година, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 1073
19 јуни 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР

I

Се отповикува
д-р Миодраг Трајковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сингапур со седиште во Џакарта.

II

Се назначува
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сингапур со седиште во Џакарта.

III

Сојузниот секретар за надоврешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18
17 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синаи Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

576. Закон за дополненија на Законот за кредитните односи со странство — — — — —	1121
577. Закон за измени и дополненија на Законот за вршење на стопански дејности во странство — — — — —	1121
578. Закон за измени и дополненија на Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд — — — — —	1122
579. Закон за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство — — — — —	1123
580. Закон за замени и дополненија на Царинскиот закон — — — — —	1124
581. Закон за дополненија на Законот за покритие на курсните разлики настанати кај банките до 31 декември 1984 година и до 31 декември 1985 година по основ на промената на курсот на динарот и по основ на текуштото девизно работење на банките — — — — —	1130
582. Закон за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството користени во второто полугодие на 1986 година — — — — —	1130
583. Закон за обезбедување средства за придонес на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Светската програма за храна (WFP) за 1985 и 1986 година — — — — —	1131
584. Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на изградбата на „Споменикот на победата” — — — — —	1132
585. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година — — — — —	1132
586. Одлука за валоризација на средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1985 година за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1133
587. Одлука за намалување на обврските на републиките и на автономните покраини за 1986 година утврден со Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1134

Страна	Страна
588. Одлука за обврските на републиките и на автономните покраини за 1986 година утврдени со Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1134
589. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за обезбедување средства за изградба и уредување на спомен-обележјето „Сремски фронт“ — — — — —	1134
590. Одлука за условите и начинот на продажба на странски физички лица определени производи што се ослободени од плаќање данок на промет — — — — —	1134
591. Одлука за определување што се смета трајно вршење на стопанска дејност на териториите на две или повеќе републики односно автономни покраини — — — — —	1135
592. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдување на акумулацијата и на просечно користините средства на организациите на здружен труд — — — — —	1135
593. Правилник за надоместите за јавно извадување и соопштување на јавноста на музички дела — — — — —	1136
594. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на вискозиметри — — — — —	1142
595. Правилник за метролошките услови за работни еталони - уреди за преглед на водомери — — — — —	1143
596. Правилник за метролошките карактеристики на мострите на референтни материјали-референтни плочки за мерење на тврдост по Викерс — — — — —	1145
597. Правилник за измени на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка и за начинот на доставување на периодичната пресметка на завршната сметка и за податоците од документацијата што се доставуваат кон периодичната сметка и завршната сметка за буџетите на општествено политичките заедници — — — — —	1145
598. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделните конта во Контниот план за буџетите на општествено-политичките заедници — — — — —	1146
599. Листа на кандидатите за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија — — — — —	1147
600. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите на користење на примарната емисија во 1986 година — — — — —	1147
601. Општествен договор за измени и дополненија на Општествениот договор за основање на Титов фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца — — — — —	1148
Назначувања и разрешувања — — — — —	1151
Укази — — — — —	1153

NOVO

AKTUELNO

BIBLIOTEKA
„PROPISI SR SRBIJE”

KOMENTAR ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA

(Oznaka za porudžbinu 610082)

Autor: Živković, mr Dragoslav

Godina 1986. Format 14 × 20. Strana 352. Povez: broširano. Ćirilica.

Cena 4.000.-

KOMENTAR ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA

(Oznaka za porudžbinu 610071)

Autor: Vuković, mr Svetislav

Godina 1985. Format 14 × 20. Strana 332. Povez: broširano. Ćirilica.

Cena 1.500.-

KOMENTAR ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

(Oznaka za porudžbinu 610160)

Autor: Ćirković, Božidar

Godina 1984. Format 14 × 20. Strana 110. Povez: broširano. Ćirilica.

Cena 800.-

ZBIRKA SANITARNIH PROPISA SFRJ I SR SRBIJE

(Oznaka za porudžbinu 610180)

Autor: Živković, Nadežda

Godina 1985. Format 17 × 24. Strana 706. Povez: broširano. Latinica.

Cena 3.000.-

ZAKON O NASLEĐIVANJU

(Oznaka za porudžbinu 610052)

Godina 1986. Format 12 × 17. Strana 94. Povez: broširano. Ćirilica.

Cena 800.-

ZAKON O BRAKU I PORODIČNIM ODNOSIMA

(Oznaka za porudžbinu 610041)

Godina 1986. Format 12 × 17. Strana 110. Povez: broširano. Ćirilica.

Cena 800.-

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU

(Oznaka za porudžbinu 610190)

Priredio: Kozarčanin, Hakija

Godina 1986. Format 12 × 17. Strana 150. Povez: broširano. Ćirilica.

Cena 1.000.-

Porudžbine prima: NIU SLUŽBENI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštanski fah 226, telefon 651-840, teleks 11756, žiro račun 60802-603-21943.

NIU SLUŽBENI LIST SFRJ
11000 Beograd, J. Ristića 1

NARUDŽBENICA

Ovim neopozivo naručujemo:

Izdanja pod oznakom 610082 _____ kom, 610071 _____ kom, 610160 _____ kom,

610180 _____ kom, 610052 _____ kom, 610041 _____ kom, 610190 _____ kom.

U slučaju spora nadležan je odgovarajući sud u Beogradu.

Adresa poručioca: _____

U _____, _____ 1986.

Potpis poručioca, _____

(M.P.)

Overa radne organizacije, _____

(za fizička lica)

NOVO**AKTUELNO****BIBLIOTEKA****„ZBIRKA SAVEZNIH PROPISA”****ZBIRKA ZAKONA O EKONOMSKIM ODNOSIMA SA INOSTRANSTVOM**

(Oznaka za porudžbinu 600431)

Priredio: Srebrić, Borisav

Godina 1986. Format 14 × 20. Strana 194. Povez: broširano. Latinica.

Cena 1.800.--**ZBIRKA MEĐUNARODNIH UGOVORA IZ OBLASTI****PRAVOSUĐA** (Oznaka za porudžbinu 600410)

Priredili: Albijanić, Milan, Radosavljević, Ljiljana i Todorović, Vladimir

Godina 1985. Format 17 × 24. Stana 982. Povez: broširano. Latinica.

Cena 7.000.--**ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

(Oznaka za porudžbinu 600041)

Predgovor: Perović, prof. dr Slobodan

Godina 1985. Format 14 × 20. Strana 424. Povez: broširano. Latinica.

Cena 1.350.--**ZAKON O UDRUŽENOM RADU**

(Oznaka za porudžbinu 600033)

Godina 1986. Format 14 × 20. Strana 292. Povez: broširao. Latinica.

Cena 1.000.--**ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU**

(Oznaka za porudžbinu 600390)

Priredili: Đorđević, Aleksandar i Studin, Josip

Godina 1985. Format 14 × 20. Strana 214. Povez: broširano. Latinica.

Cena 1.300.--

Porudžbine prima: NIU SLUŽBENI LIST SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1. Poštanski
fah 226, telefon 651-840, teleks 11756, žiro račun 60802-603-21943.

NIU SLUŽBENI LIST SFRJ

11000 Beograd, J. Ristića 1

NARUDŽBENICA

Ovim neopozivo naručujemo:

Izdanja pod oznakom 600431_____kom, 600410_____kom, 600041_____kom,
600033_____kom, 600390_____kom.

U slučaju spora nadležan je odgovarajući sud u Beogradu

Adresa poručioca: _____

U _____, _____ 1986.

Potpis poručioca, _____

(M.P.)

Overa radne organizacije, _____

(za fizička lica)